



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 16 мај 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. XII

платата за 1956 година изнесува 1500.— динар, а за странство 2200.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

240.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, а во врска со членот 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 мај 1956 година и на седницата на Соборот на производителите од 11 мај 1956 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдуваат уредбите што Сојузниот извршен совет ги донесе врз основа на овластувањето од точката II на Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), и тоа:

1) Уредбата за продолжување рокот за согласување на тарифните правилници според членот 85 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56);

2) Уредбата за дополнување на Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56);

3) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56).

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 25

12 мај 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина
Моша Пијаде, с. р.

Потпретседател
на Соборот на
производителите,
Војин Поповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот
собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

241.

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈАТА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за аграрната реформа и колонизацијата, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 11 мај 1956 година и на седницата на Соборот на производителите од 11 мај 1956 година.

ПР бр. 12

15 мај 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за аграрната реформа и колонизацијата во членот 24 ставот 1 се менува така што да гласи:

„Земјиштето доделено според овој закон не може пред истекот на 15 години од денот на доделувањето на решението за доделување да биде разделено, продадено или на друг начин отуѓено, дадено во закуп или заложено ниту во целост ниту деломично, ако со одредбите од овој закон не е определено поинаку.“

Член 2

По членот 24 од законот се додаваат нови членови 24а и 24б, кои гласат:

„Член 24а

Забраната од ставот 1 на претходниот член не се однесува:

1) на земјиштето доделено според овој закон на лице кое во време на доделувањето живеело во крајот во кој се наоѓа недвижниот имот;

2) на земјиштето доделено како надоместок за земјиште одземено според Законот за ревизија на доделувањата на земја на колонистите и на аграрните интересенти во Народна Република Македонија и во Автономната Косовско-метохиска Област, како ни на земјиштето на поранешните аграрни субјекти, без обзир дали земјиштето им е заменувано или не.

Забраната запишана врз основа на ставот 2 од претходниот член ќе се брише на барање од лицето на кое што му е доделено земјиштето.

Решение за бришење на забраната запишана врз основа на ставот 2 од претходниот член донесува околинскиот суд во вонпроцесната постапка.

Решението од претходниот став судот е должен да му го достави и на надлежниот јавен правобранител.

Против решението од ставот 3 на овој член надлежниот јавен правобранител може да му изјави жалба на окружниот суд во рок од 30 дена од денот на доставата на решението.“

„Член 24б

По исклучок од одредбата на членот 24 став 1 од овој закон, се дозволува:

1) отуѓување на дел од доделеното земјиште од страна на одделни членови на населеничко (колониистичко) домаќинство на кои им припаѓа тој дел — во корист на други членови од истото домаќинство, како и отуѓување на доделеното земјиште или на одделни негови делови во корист на стопанска организација, на селанска работна задруга или на политичкотериторијална единица;

2) делба на доделеното земјиште во случај кога едно населеничко (колониистичко) домаќинство се дели на две или повеќе домаќинства;

3) замена на доделеното земјиште која, со цел за аранжација на земјишниот посед на населеничко (колониистичко) домаќинство, се врши за земјиште на стопанска организација, на селанска работна задруга или на политичкотериторијална единица, како и замена на доделеното земјиште внесено во селанска работна задруга која се врши во иста цел;

4) давање во закуп на земјиште ако населеничко (колонистичко) домаќинство нема достаточна работна сила за обработка на земјиштето, и тоа со претходна согласност од советот на народниот одбор на општината надлежен за работите на стопанството;

5) ставање залог на земјиште со цел за обезбедување на инвестициониот заем добиен од банката, но најмногу до 50% од вредноста на земјиштето;

6) присилна или доброволна продажба на доделеното земјиште заради намирување инвестициониот заем на банката, со тоа доделеното земјиште да може да и' се продаде само на стопанска организација, на селанска работна задруга или на политичкотериторијална единица.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

242.

Врз основа на чл. 44 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ

I. Стопанската организација може да ги користи средствата на амортизациониот фонд за замена на средствата на амортизациониот фонд за инвестиционо одржување било за инвестиционо одржување било за замена на основните средства.

Доколку стопанската организација ќе употреби за потребите на инвестиционото одржување дел од средствата на амортизациониот фонд за замена за толку на крајот на годината ќе се изврши помало книговодствено отпишување на оние основни средства на кои се извршени работите на инвестиционо одржување од средствата на амортизациониот фонд за замена.

Ако вредноста на извршените инвестициони работи од претходниот став е поголема од редовното годишно книговодствено отпишување на тие основни средства, за разликата ќе се изврши првостепено помало книговодствено отпишување на другите основни средства од иста групација односно на другите основни средства од други групации на стопанската организација.

II. Стопанската организација може средствата на амортизациониот фонд за замена на основните средства да ги користи само за замена на физички или економски неупотребливите основни средства со цел на редовно одржување на својот капацитет. Замената на основните средства на стопанската организација може да се врши и преку реконструкција на постојните постројки и други основни средства.

Стопанската организација може да врши и деломична замена на основните средства што се во употреба, било кога кај тие основни средства настанало деломично намалување на капацитетот, било кога кај тие основни средства се врши замена на одделни делови од основните средства во различни периоди.

Работничкиот совет на стопанската организација донесува заклучок за вршење на замена на основните средства на товар на средствата на амортизациониот фонд.

Работничкиот совет на стопанската организација не може овластението од претходниот став да го пренесе на други органи на стопанската организација.

III. Користењето на средствата на амортизациониот фонд за инвестиционо одржување може да се врши само ако се во прашање работи на основните средства што се нужни за нивно физичко и техничко одржување во текот на векот на траењето, а се вршат по правило во растојанија подолги од една година и тоа спрема спецификацијата на работите направена во смисла на одредбата на членот

45 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

Програмата на работите за инвестиционо одржување ја донесува работничкиот совет на стопанската организација на почетокот на годината, најдоцна до 31 јануари.

Изведбата на работите на инвестиционото одржување се врши врз основа на заклучокот од управниот одбор на стопанската организација.

IV. Заклучокот за вршење на замена на основните средства и за изведба на работите за инвестиционо одржување го донесува работничкиот совет односно управниот одбор на стопанската организација по претходен предлог од стручниот орган на стопанската организација.

V. Стопанската организација не може да пристапи кон извршување на замена на основните средства и кон изведба на работите за инвестиционо одржување без претходно одобрена програма ако користењето на амортизациониот фонд за замена кој според важечките прописи во текуштата година може да го користи го преминува износот од 20% на тие средства односно 50,000.000 динари.

По исклучок од одредбата од претходниот став средствата на амортизациониот фонд изведени во тој став можат да се користат и без одобрение до износот од 2,000.000 динари.

VI. Програмата од претходната точка ја објавува советот за стопанство на народниот одбор на околицата врз основа на мислење од комисијата за ревизија на инвестиционата програма основана според чл. 7 од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за положување депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи.

Давањето на одобренија од претходниот став може да го земе во своја надлежност републичкиот извршен совет.

Програмата содржи:

1) назив и технички опис на предметот чија замена се врши со ознака кога е или кога ќе биде тој предмет расходуван, односно отуѓен;

2) назив и технички опис на предметот што се прибавува или на работите што се вршат, пресметковна вредност и ознака на предметот и дали набавката се врши во земјава или во странство;

3) време на набавката односно период на извршувањето на работите, време на плаќањето односно распоред на сроковите за плаќање и извори на средствата за плаќање;

4) состојба на средствата на амортизациониот фонд и доказ дека се обезбедени странски средства за плаќање во случај на плаќање во странство;

5) промени во структурата на вкупниот приход што треба да настанат со извршување на замената односно на работите на инвестиционото одржување;

6) ако е во прашање деломична замена на предмет што е уште во употреба, поради деломична загуба на капацитетот или поради дотраеност на неговите битни делови, потребен е и наод од стручната комисија од точ. IV на оваа одлука за настанатото намалување на капацитетот односно за дотраеноста на деловите чија замена се врши под услов кај таквите предмети замената да се врши по делови во различни периоди;

7) ако е во прашање реконструкција или инвестиционо одржување потребен е наод од стручната комисија од точ. IV на оваа одлука за потребата, природата и обемот на реконструкцијата односно на инвестиционото одржување.

VII. Ревизионата комисија од претходната точка по извршениот преглед ќе му ја достави програмата на надлежниот орган заради одобрување со свое мислење за тоа:

1) дали е предвиденото користење на амортизациониот фонд во согласност со одредбите од оваа одлука,

2) дали предложениот начин на замената односно на изведбата на работите на инвестиционото одржување е економичен.

VIII. Стопанската организација може средствата на амортизациониот фонд да ги користи по одобрување на годишната завршна сметка.

По исклучок од одредбата од претходниот став, стопанската организација може средствата на амортизациониот фонд да ги користи и пред одобрувањето на годишната завршна сметка, и тоа дури по истекот на секое тримесечје и до височината на уплатените износи врз основа на претсметката на амортизацијата.

Стопанската организација е должна при користењето на средствата на амортизациониот фонд во смисла на претходните ставови, да се придржува за ограничувањата предвидени со важечките прописи.

IX. Народната банка може да врши исплати на товар на средствата од амортизациониот фонд за замена и за инвестиционо одржување само ако стопанската организација и поднесе одобрена програма за користење на средствата на амортизациониот фонд, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

X. Народната банка е должна да врши контрола на наменската употреба на средствата на амортизациониот фонд и при исплатата да проверува дали поднесените документи се однесуваат на работите и на набавките предвидени во одобрената програма.

XI. Стопанската организација за која дополнително ќе се утврди дека ненаменски ги употребила средствата од амортизациониот фонд или спротивно на одредбите од оваа одлука, е должна соодветниот износ на тие средства да му го надомести на амортизациониот фонд од средствата на самостојно располагање.

XII. Средствата што произлегуваат од продажба на основните средства како и оние што ќе ги добие претпријатието според основот од осигурувањето, а што ќе бидат како такви уплатувачи по влегувањето во сила на оваа одлука ќе се издвојат на посебна сметка кај банката, и за нивната состојба и движење ќе се води посебна евиденција. Користењето на овие средства може да се врши

243.

Врз основа на чл. 144 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), а во врска со одделот 1 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПЛАЌААТ ПОСЕБЕН ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ПЛАТИТЕ

I. Стопанските организации во трговијата и во угостителството и стопанските организации за вршење административни и интелектуални услуги, кои според сојузните прописи за распределбата на вкуп-

Ако тарифниот став зголемен за 500 динари изнесува месечно				Се зголемува на износ од			
Динари				Динари			
	до 7.000						
над 7.000	до 13.400	7.000 + 125%		од износот над 7.000			
„ 13.400	„ 23.900	15.000 + 142,86%		„ „	„	13.400	
„ 23.900	„ 35.900	30.000 + 166,67%		„ „	„	23.900	
„ 35.900	„ 45.900	50.000 + 200%		„ „	„	35.900	
„ 45.900	„ 57.900	70.000 + 250%		„ „	„	45.900	
„ 57.900		100.000 + 333,33%		„ „	„	57.900	

IV. Посебниот придонес за буџетите што стопанските организации од точ. I го издвојуваат од остварените плати се утврдува врз основа на вкупното примање што работникот односно службеникот во редовен работен однос го прима кај иста стопанска организација.

По исклучок од одредбите на претходниот став, од примањата заостанати од 1955 година што се

според одредбите од оваа одлука што се однесуваат за средствата на амортизациониот фонд за замена.

XIII. Програмата на работите за инвестиционо одржување за второто полугодиште на 1956 година ќе ја донесат работничките совети на стопанските организации најдоцна до 31 јули 1956 година.

XIV. По исклучок од одредбите на точ. VI и VII на оваа одлука ревизијата и одобрувањето на програмата за користење на средствата на амортизациониот фонд ќе ги врши:

1) за претпријатијата на железничкиот сообраќај — комисијата на Заедницата на Југословенските железници;

2) за претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај — посебната комисија на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;

3) за претпријатијата што работат за потребите на народната одбрана — комисијата или органот што ќе го определи сојузниот државен секретар за работи на народната одбрана.

XV. Одредбите од точ. V, VI и VII на оваа одлука нема да се применуваат за користење на средствата од амортизациониот фонд од страна на рудниците и за замена на основното стадо во селско-стопанските организации.

XVI. Се овластува сојузниот државен секретар за работи на финансите, по потреба, да донесува поблиски упатства за спроведување на оваа одлука.

XVII. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот за користење на средствата на амортизационите фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55).

XVIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 193

16 мај 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

ниот приход издвојуваат од остварените плати посебен придонес за буџетите, ќе ги зголемат сегашните тарифни ставови во тарифните правилници така што по одбивање на износот на посебниот придонес од платите според соодветните норми — да остануваат досегашните износи на тарифните ставови.

II. Во износот на тарифните ставови што се зголемуваат според точ. I влегува и додатокот од 500 динари според одредбите од Уредбата за наголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалидните и на долатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55).

III. Зголемувањето на тарифните ставови се врши според следниве норми:

исплатуваат во 1956 година не се издвојува посебниот придонес за буџетите од платите.

Вкупното примање на одделни работници односно службеници од кое се издвојува посебниот придонес за буџетите го сочинуваат:

1) платите остварени според тарифните ставови;
2) премии што за извршување на определени задачи се исплатуваат од остварениот платен фонд;

3) вонредните примања на работниците и службениците — повремена хонорари, посебни награди и надоместоци за работата извршена вон редовното задолжување;

4) надоместокот на платата за време на годишен одмор и на дните на државни празници;

5) надоместокот на платата за време на прекин во работата;

6) надоместокот на платата за време на отстранување од должноста.

Во вкупното примање на работниците и службениците на трговските претпријатија и дуќани на мало влегуваат и премините исплатени во смисла на одредбите од чл. 92 ст. 4 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Во стопанските организации за вршење административни и интелектуални услуги во вкупното примање влегуваат и платите од добивката над износот на платите според тарифните ставови.

Во вкупното примање за пресметување на посебниот придонес за буџетите од платите во смисла на оваа точка не влегуваат примањата на кои се пресметува посебниот придонес за буџетите од платите според другите сојузни прописи, како ни исплатите што стопанската организација ги извршила на товар на наградите примени во смисла на чл. 14 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Како основа за пресметка на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за стапсена изградба кај стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите, служат износите на платите пред пресметувањето и одбивањето на посебниот придонес за буџетите од платите.

V. Во вкупното примање на работниците и службениците што служи за одмерување на посебниот придонес за буџетите од платите влегува и вредноста на натуралните примања, освен оние што се признаваат во материјалните трошоци на стопанската организација.

VI. Надоместокот на платата на работник односно на службеник за неискористен годишен одмор не влегува во вкупното примање од точ. V, туку посебниот придонес за буџетите на износот на тој надоместок се плаќа одвоено од другите примања на работникот односно службеникот.

VII. Височината на надоместоците од точ. IV на кои за основа им служат тарифните ставови се утврдува спрема тарифните ставови зголемени за износот на посебниот придонес за буџетите.

Височината на надоместокот за време на неспособност за работа се утврдува врз основа на износот на платите исплатени на работниците и службениците од кои претходно е одбиен посебниот придонес за буџетите.

VIII. Посебниот придонес за буџетите се пресметува месечно при пресметувањето и исплатата на примањето на кое се плаќа тој придонес, без обзир за кој период се врши таа исплата.

По исклучок од одредбите од претходниот став, утврдувањето на основницата за пресметување и плаќање на посебниот придонес за буџетите од платите за периодот јануари—мај 1956 година ќе се изврши на тој начин што вкупното примање на секој поединец за тоа време ќе се подели на рамномерни износи сразмерно со времето поминато на работа во поодделен месец и врз секој од нив одвоено ќе се применат соодветните норми утврдени со Сојузниот општествен план за 1956 година.

Уплатата на посебниот придонес за буџетите од платите според одредбите од претходниот став организациите ќе ја извршат во сроките што ќе ги определи сојузниот државен секретар за работи на финансните.

IX. Од платите на работниците и службениците што во текот на месецот поради неспособност за работа примаат надоместок по основот на социјалното осигурување, посебниот придонес за буџетите од платите се издвојува според нормата што му одговара на вкупниот износ на остварените примања

за времето поминато на работа за односниот месец на кој му се додава износот на надоместокот место плата што работникот односно службеникот го примил по основот на социјалното осигурување за односниот месец.

Посебниот придонес за буџетите од платите според нормата утврдена на начинот од претходниот став се пресметува и се одбива само од износот на платата остварена за времето поминато на работа во текот на месецот. Од надоместокот што работникот односно службеникот го прима наместо плата за време на неспособност за работа не се пресметува и не се одбива посебен придонес за буџетите од платите.

X. Ако стопанската организација има погонски или деловни единици на подрачје на други општини надвор од своето седиште посебниот придонес за буџетите од платите се уплатува во корист на сметката на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на погонската односно деловната единица.

XI. Посебниот придонес за буџетите од платите во селското стопанство се пресметува според посебните прописи.

XII. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на финансите во спогодба со секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет.

XIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 195

16 мај 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едзард Кардељ, с. р.

244.

Врз основа на чл. 144 и 145 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56) и чл. 55 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53, 54/54 и 11/56), а во врска со одредбите од одделот 2 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ, ЗА АКОНТАЦИЈЕ НА ПЛАТИ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Дело од доходот за плати го утврдува највисокиот орган на селскостопанската организација при распределбата на вкупниот приход извршена на крајот на деловната година во смисла на чл. 63 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Пред да го утврди дело од доходот за плати од претходниот став селскостопанската организација задолжително издвојува од доходот за средства за самостојно располагање најмалу износ што е потребен за покривање на обврските што паѓаат на товар на тие средства.

2. Од дело на доходот за плати селскостопанската организација претходно ги подмирува платите на сезонските работници во износи утврдени со договорот склучен помеѓу работниците и селскостопанската организација, со соодветниот износ на придонесот за социјално осигурување пресметан според нормата за здравственото осигурување.

Остатокот од доходот за плати, по подмирувањето на издатоците од претходниот став, селскостопанската организација го употребува за исплата на платите на постојаните работници и службеници според тарифните ставови, за зголемување на платите над платите според тарифните ставови и за исплата на премии, со соодветните износи на при-

донесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба на сите овие давања.

3. Начинот на распределбата на остварениот доход за плати меѓу постојаните работници и службеници на селскостопанската организација се определува според мерилата утврдени во тарифниот правилник на селскостопанската организација.

Селскостопанските организации можат во тарифните правилници од 1955 година да вршат потребни измени и дополнувања во смисла на одредбите од претходниот став или да донесат нови тарифни правилници.

Како постојан работник во смисла на оваа одлука се смета селскостопански работник што ќе склучи договор за работа со селскостопанската организација најмалку на една година непрекидна работа.

4. Селскостопанската организација има право, за исплата на платите на постојани работници и службеници во текот на годината да зема од својата сметка кај банката аконтации до височина на платите пресметани според тарифните ставови во тарифниот правилник од 1955 година, зголемени според одредбите од Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56), како и полн износ на издатоците што се признаваат како плати според одредбите од чл. 31 под б) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Селскостопанските организации што вовеле плаќање по единица производ можат во текот на годината да земаат од својата сметка од банката аконтации за исплата на платите во височина на платите пресметани по единица производ, а врз основа на постигнатиот принос.

Износот на платите по единица производ врз основа на која се пресметува височината на аконтациите од претходниот став селскостопанската организација е должна да го утврди на почетокот на годината и да им поднесе пријава на околската комисија за плати во стопанството, на народниот одбор на општината и на банката во своето седиште и во седиштата на одделните потони.

За 1956 година пријавата за утврдените износи на платите по единица производ ќе се поднесе во текот на годината.

Ако селскостопанската организација не ќе оствари достаточен доход за покривање на износите земени во текот на годината на име аконтации за исплата на платите, има право во следната година, до покривањето на изземените износи, од банката од својата сметка да зема аконтации за исплата на платите само до височина од 80% од платите од ст. 1 на оваа точка и полн износ на издатоците што се признаваат како плати според одредбите на чл. 31 под б) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

5. Платите на директорот и на службениците на управата на селскостопанската организација можат во текот на годината да се исплатуваат само до височината на тарифните ставови определени со тарифниот правилник, зголемени според одредбите од Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите. Разликата до износот на платите за овие лица што произлегува од пресметката по единица производ, може да се исплати само на крајот на годината врз основа на пресметката по завршната сметка.

6. Посебниот придонес за буџетите од платите на постојаните работници и службеници на селскостопанската организација се пресметува во текот на годината при месечните пресметувања, а врз основа на фактично извршените исплати на вкупното примање. Конечното пресметување се врши по истекот на годината врз основа на завршната сметка, земајќи ги за основ пресметаните просечни месечни примања за секој одделен работник и службеник во текот на годината.

Просечното месечно примање на постојаните работници се утврдува врз база на вкупното примање и бројот на месеците за кои вкупното примање е пресметано, земајќи ги во обзир за бројот на ме-

сеците само оние месеци во кои работникот поминал на работа најмалку по 20 работни денови или најмалку по 160 работни часови. Како денови поминати на работа се земаат и деновите на годишен одмор и на државни празници.

Во сè друго при пресметувањето на посебниот придонес за буџетите ќе се применува Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите.

7. Поблиски прописи за спроведувањето на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на финансите во спогодба со секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет и со секретарот за селско стопанство и шумарство на Сојузните извршен совет.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 96

16 мај 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар:

Велько Зекоски, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

245.

Врз основа на чл. 135 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ЗАВОДИ

I. Во вкупниот приход на осигурителните заводи влегуваат:

- 1) премиите на директните и индиректните работи на осигурувањето;
- 2) приходите од работите на ресигурувањето;
- 3) провизиите и надоместоците за извршените исплати и другите услуги за сметка на странски осигурителни друштва;
- 4) позитивните разлики од математичката резерва на осигурувањето на животот и од другите технички резерви;
- 5) другите приходи од чл. 12 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Од вкупниот приход се одбиваат отпишаните побарувања и другите вонредни расходи според чл. 16 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

II. Вкупниот приход на осигурителните заводи се дели на:

- 1) трошоци на управата;
- 2) расходи на директните работи на осигурувањето;
- 3) расходи на индиректните работи на осигурувањето.

Остатокот од вкупниот приход, по одбивање на издатоците од претходниот став, претставува вишок на приходите над расходите на осигурителните заводи.

III. Трошоците на управата на осигурителните заводи се:

- 1) материјалните трошоци според чл. 18 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, со тоа што трошоците на пропагандата (рекламата) да влегуваат во материјалните трошоци во целост;
- 2) амортизацијата;
- 3) платите на работниците и службениците, и тоа: основните и дополнителните плати и додатоците според прописите за звањата и платите на службениците на осигурителните заводи и според другите прописи, како и издатоците што се признаваат како плати според чл. 31 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба;
- 4) земјарината и другите придонеси од чл. 28 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации што осигурителните заводи се должни да ги плаќаат.

Осигурителните заводи не плаќаат интерес на основните средства.

IV. Расходите на директните работи на осигурителните заводи се:

- 1) премии од реосигурувањето;
- 2) исплатените надоместоци од договорите за осигурување по сите граници на осигурувањето;
- 3) негативните разлики од математичката резерва на осигурувањето на животот и од другите технички резерви;
- 4) придонесот за фондот за спроведување на превентивни и репресивни мерки;
- 5) дапокот на промет.

Средствата за математичките резерви на осигурувањето на живот и за другите технички резерви се издвојуваат според начелата на техниката на осигурувањето.

Издвојувањето на средствата за фондот за спроведување на превентивни и репресивни мерки, како и користењето на тие средства, осигурителните заводи ги вршат според одредбите од Правилникот за фондот за превентивни и репресивни мерки на Државниот осигурителен завод („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/52).

V. Расходите на индиректните работи на осигурителните заводи се утврдуваат со договорите за реосигурување.

VI. Од остварениот вишок на приходите над расходите на осигурителните заводи најпрво се издвојуваат средствата за резервниот фонд во височина од два проценти од износот на вкупно наплатените премии од осигурувањето.

Средствата на резервниот фонд можат да се употребат и за исплата на награди на работниците и службениците на осигурителните заводи ако во годината во која се врши пресметувањето не е остварен вишок на приходи над расходите потребен за исплата на тие награди поради катастрофални штети, и ако инаку се исполнети условите за наградување на службениците и работниците на осигурителните заводи.

VII. Од остварениот вишок на приходите над расходите на осигурителните заводи, а по одбивање на средствата за резервниот фонд од претходната точка, се издвојуваат средства за самостојно располагање.

Овие средства се издвојуваат во височина, и тоа: 1% од вкупно наплатените премии од осигурувањето — од стопанските организации освен за другите, како и од државните органи, установите и општествените организации, 2% од вкупно наплатените премии од осигурувањето — од задругите и задружните организации, 3% од вкупно наплатените премии од осигурувањето — од приватните правни и физички лица.

VIII. Од остварениот вишок на приходите над расходите на осигурителните заводи, а по одбивање на средствата за резервниот фонд и на средствата за самостојно располагање, се издвојуваат средства за награди на службениците и работниците на осигурителните заводи во процент од износот на вкупно наплатените премии од осигурувањето и од прирасотот на наплатените премии од осигурувањето кој процент ќе го определи сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

IX. Остатокот од вишокот на приходите над расходите, а по одбивање на средствата за резервниот фонд, на средствата за самостојно располагање и на средствата за награди на службениците и работниците на осигурителните заводи, се внесува во фондот за сигурност на осигурителните заводи.

X. На вишокот на приходите над расходите осигурителните заводи не плаќаат данок на добивка, ниту од тој вишок вршат издвојувања за општествените инвестициони фондови и за буџетите.

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 194

16 мај 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

246.

Врз основа на чл. 135 ст. 1 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛМОВИ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ФИЛМОВИ

1. Расподелбата на вкупниот приход на претпријатијата за снимање на филмови и на претпријатијата за техничка изработка и обработка на филмови (на претпријатијата за производство на филмови) се врши според одредбите на главите I—V од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации, со отстапувањата предвидени со оваа одлука.

2. Во материјалните и режиските трошоци на претпријатијата од точ. 1 на оваа одлука влегуваат, покрај трошоците наведени во чл. 18 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации, и трошоците за стандардна реклама, и за пропаганда на филмските производи во земјата и во странство, и тоа 100% од фактурисаниот износ, како и трошоците од учествувањето на филмските фестивали, саеми и изложби (во земјата и во странство), освен платите.

3. Покрај издатоците што се признаваат како плати според чл. 31 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации, како плати се признаваат и додатоците за работа во филмски експеди, што ги исплатуваат претпријатијата од точ. 1 на оваа одлука според посебните прописи што ги донесува секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

4. По одбивање на сојузниот данок на добивка и на законските обврски од добивката, претпријатијата од точ. 1 на оваа одлука го утврдуваат процентот на издвојувањето за плати од добивката според одредбите на чл. 47 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации.

Од добивката што ќе преостане по издвојувањето на делот за плати од добивката во смисла на претходниот став, се издвојува за средства за самостојно располагање на претпријатието дел во процент што го определува народниот одбор на околицата во која е седиштето на претпријатието, а во границите на процентите определени во ставот 2 одделот 5 главата XVII од Сојузниот општествен план за 1956 година.

Остатокот по издвојувањето на делот за средствата за самостојно располагање на претпријатието во смисла на претходниот став, им припаѓа на рамни делови на општествениот инвестиционен фонд на околицата и на буџетот на околицата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 186

15 мај 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

247.

Врз основа на чл. 135 ст. 1 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ

1. Расподелбата на вкупниот приход на претпријатијата за промет на филмови се врши според одредбите од главите I—V од Уредбата за распо-

делба на вкупниот приход на стопанските организации, со отстапувањата предвидени со оваа одлука.

2. Вкупниот приход на претпријатијата за промет на филмови го сочинуваат приходите од наемнината за изнајмените филмови, како и приходите наведени во чл. 12 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

3. Во материјалните и режиските трошоци на претпријатијата за промет на филмови влегуваат, покрај трошоците наведени во чл. 18 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, и трошоците на советот за избор на филмови, како и 100% од износот на трошоците на стандардната реклама (плакати, фотографии и куси преводи).

4. По одбивање на сојузниот данок на добивка и на законските обврски од добивката, претпријатијата од точ. 1 на оваа одлука го утврдуваат процентот на издвојувањето за плати од добивката според чл. 47 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Од добивката што ќе преостане по издвојувањето на делот за плати од добивката во смисла на претходниот став, се издвојува за средства за самостојно располагање на претпријатието дел во процент што го определува народниот одбор на околината во која е седиштето на претпријатието, а во границите на процентите определени во ставот 2 одделот 5 главата XVII од Сојузниот општествен план за 1956 година.

Остатокот по издвојувањето на делот за средства за самостојно располагање на претпријатието во смисла на претходниот став, им припаѓа во рамни делови на општествениот инвестиционен фонд на околината и на буџетот на околината.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 185
15 мај 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

248.

Врз основа на чл. 135 ст. 1 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ

1. Располобата на вкупниот приход на претпријатијата за прикажување на филмови се врши според одредбите од чл. 119—122 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, со отстапувањата предвидени со оваа одлука.

Износот што му одговара на сојузниот данок на добивка претпријатијата за прикажување на филмови го внесуваат, согласно ставот 2 одделот 3 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година, во своите инвестициони фондови.

2. Вкупниот приход на претпријатијата за прикажување на филмови го сочинуваат приходите од продадените кино-влезни билети и од прикажувањето на реклами (рекламни филмови, дијалогитиви, реклами од грамофонски плочи, од магнетофонски ленти и други видови реклами во кината), како и другите приходи од чл. 12 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

3. Трошоците на стандардната реклама (објавување на програмите во печатот и со плакатирање) на претпријатијата за прикажување на филмови паѓаат во целост на товар на материјалните трошоци на претпријатијата.

Трошоците за прикажување на свечени примери на домашни филмови се сметаат како трошоци на реклама во смисла на чл. 18 точ. 10 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Под домашен филм во смисла на оваа одлука се подразбира и филмот снимен во копродукција со странско претпријатие за снимање на филмови.

4. Одредбите на оваа одлука согласно ќе се применуваат и на сите приходи што произлегуваат од продажба на влезни билети за прикажување на филмови и тогаш кога прикажувањето на филмови се врши во стопанските организации, установите, општествените организации и во други правни лица.

Поблиски прописи за одредбите од претходниот став ќе донесе сојузниот државен секретар за работи на финансите.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 187
15 мај 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

249.

Врз основа на точ. 2 од Временото решение на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 154 од 13 април 1954 година за преминување на Новинско-издавачката установа „Службен лист на ФНРЈ“ на работење како стопанско претпријатие, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1956 ГОДИНА

1. Годишната претплата за еден примерок „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“ во 1956 година се зголемува од 1200 динари на 1500 (илјада и пет стотини) динари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Б. бр. 2012
11 мај 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

250.

Врз основа на чл. 4 ст. 6 и чл. 52 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА

1. Стопанските организации наведени во чл. 1 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации (во натамошниот текст: претпријатијата), се должни во определените срокови, по истекот на периодот за пресметување, да состават извештај за периодичната пресметка и распределба на вкупниот приход и со бруто билансот да и го поднесат на банката кај која имаат жиро сметка на обрасците што се составен дел од ова упатство.

По исклучок, претпријатијата што го водат книговодството според принципите на простото (едноставното) книговодство, не поднесуваат бруто биланс, туку извештај за периодичната пресметка и распределба на вкупниот приход и за извршеното инвентарисање на посебен образец, кој е составен дел од ова упатство.

II. Извештај за периодичната пресметка составуваат на посебни обрасци, и тоа:

1) на образецот „Д-Селско стопанство“ — селскостопанските имоти, селанските работни задруги, самостојните економии што имаат својство на правно лице, економиите на општите земјоделски задруги што имаат посебно книговодство, претпријатијата и задругите за морски и слатководен риболов, како и расадниците, ергелите, селскостопанските станици, опитните имоти и другите слични селскостопански организации, ако се регистрирани како претпријатија.

Селскостопанските организации што во својот состав имаат определени видови неселскостопански погони задолжително составуваат периодична пресметка за секоја дејност што ја вршат тие погони, а според прописите што важат за тие дејности;

2) на образецот „Д-Општи земјоделски задруги“ — општите земјоделски задруги основани според Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) освен селанските работни задруги и специјализираните земјоделски задруги, ако со сојузните прописи не е определено поинаку;

3) на образецот „Д-Тр.“ — трговските претпријатија и дуќани (освен претпријатијата што се занимаваат исклучиво со работи на извоз и увоз и стопанските организации за трговски услуги), угостителските претпријатија и дуќани на набавно-продавните задруги, што го пресметуваат платниот фонд со примена на процент врз остварениот промет.

Трговските претпријатија на големо, стоконите куќи и трговските претпријатија со технички стоки, кои претежно се занимаваат со работи на извоз и увоз на стоки ги поднесуваат своите извештаи за периодичната пресметка на овој образец, ако на почетокот на годината не го известат надлежниот народен одбор на околицата дека распределбата на вкупниот приход ќе ја вршат според одредбите од главите I—V од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Трговските претпријатија што се занимаваат со трговија на големо и на мало задолжително составуваат пресметка на посебен образец за делот од прометот што отпаѓа на трговијата на големо, посебна пресметка за делот од прометот на мало и една збирна пресметка за вкупниот промет.

Трговските претпријатија и дуќани што вршат повеќе разнородни дејности за кои постојат посебни прописи за начинот на примената на економските инструменти во смисла на чл. 85 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), составуваат пресметка за секоја дејност на посебен соодветен образец;

4) на образецот „Д-продавници“ — продавниците на производните претпријатија, продавниците во состав на претпријатијата за промет на производи од домашна ракотворба и продавниците на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија;

5) на образецот „Д-паушалисти“ — трговските и угостителските дуќани, занаетчиските дуќани и комуналните претпријатија и дуќани на кои народниот одбор на општината им определил да ги плаќаат во паушален износ своите обврски спрема општествениот инвестиционен фонд и спрема буџетот на општината и другите придонеси за општествена заедница.

Ако овие трговски и угостителски дуќани, занаетчиски дуќани и комунални претпријатија, го водат книговодството според принципите на двојното книговодство, тогаш со образецот „Д-паушалисти“ поднесуваат и бруто биланс;

6) на образецот „Д“ — сите други претпријатија што не се напред наведени. Трговските претпријатија на големо, стоконите куќи и трговските претпријатија со технички стоки кои претежно се занимаваат со работи на извоз и увоз на стоки известуваат за периодичната пресметка го поднесуваат на овој образец ако на почеток на годината ќе го известат надлежниот народен одбор на околицата дека распределбата на вкупниот приход ќе ја вршат според одредбите од главите I—V на Уредбата за ра-

споделба на вкупниот приход на стопанските организации.

Производните претпријатија, претпријатијата за промет на производи од домашна ракотворба како и новинско-издавачките и издавачките претпријатија, кои во свој состав имаат продавници задолжително составуваат образец посебно за секоја своја продавница. Покрај тоа составуваат еден збирен образец „Д-продавници“ са сите свои продавници. Со овој збирен образец претпријатијата, освен новинско-издавачките и издавачките претпријатија, поднесуваат и „Прилог број 1“ во кој ги внесуваат поединечно обврските спрема буџетите и фондовите за секоја продавница.

Ако матичното претпријатие не води посебно книговодство за трговските единици, тогаш со периодичната пресметка на образецот „Д-продавници“ поднесува бруто биланс за претпријатието како целина.

Поединечните пресметки за секоја продавница, заверени од банката, претпријатието им ги доставува на сите свои продавници.

III. Утврдувањето и распределбата на вкупниот приход и на добивката се врши за времето од 1 јануари 1956 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето според економските инструменти и прописите што важат за 1956 година.

Спрема тоа, извештаите за периодичната пресметка од претходната точка претпријатијата ги пополнуваат на тој начин што во колоната бр. 4 ги внесуваат износите од 1 јануари 1956 година до крајот на претходниот пресметковен период, во колоната бр. 6 — износите од 1 јануари 1956 година до крајот на пресметковниот период за кој се поднесува извештајот, а во колоната бр. 3 разликите меѓу износите од колоната бр. 6 и 4.

IV. Податоците внесени во извештајот за периодичната пресметка, кои според важечките прописи се книжат во книговодството на претпријатието (на пр. реализација на стоките и услугите, на материјалите и отпадоците, вонредни приходи, вонредни расходи, добивка и др.) мораат да им одговараат на податоците во книговодството односно во бруто билансот.

V. Извештајот за пресметката на придонесот за посебните општествени фондови од чл. 20 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации, претпријатијата го поднесуваат во рокот предвиден за поднесување на периодичните пресметки во чл. 4 од споменатата уредба.

Овој извештај претпријатијата го поднесуваат на истиот образец на кој го поднесуваат извештајот за периодичната пресметка на вкупниот приход.

VI. Извештајот за периодичната пресметка претпријатијата ѝ го поднесуваат на банката по право во еден примерок. Исклучително оние претпријатија што ќе бидат определени од банката за посебно агаилизирање на кивното работење, се должни извештајот за периодичната пресметка да ѝ го поднесуваат на банката во два примерка.

VII. Во наведените обрасци, освен образецот „Д-паушалисти“, деловите за побарувањата и за обврските, за состојбата на запасите и за пресметката на придонесот за посебните општествени фондови, се пополнуваат на следниот начин:

1) во делот — Побарувања и обврски — се внесува, и тоа:

— под ред. бр. 1 — Банка — во колоната „активна“ — состојбата на жиро-сметката, а во колоната „пасива“ — долгувањето по кредитите за обртни средства. Овие податоци се внесуваат според состојбата на крајот на пресметковниот период, односно според последниот извод од банката на крајот на пресметковниот период;

— под ред. бр. 2 — Купувачи — се внесува состојбата на купувачите, и тоа: за должниците во колоната „активна“, а за купувачите — поверителите — во колоната „пасива“;

— под ред. бр. 3 — Добавувачи — се внесува состојбата на добавувачите и тоа: за должниците во

колоната „актива“, а за добавувачите — поверителите — во колоната „пасива“;

— под ред. бр. 4 — Односи со потоните и со посебните деловни единици — се внесува, и тоа: во колоната „актива“ — состојбата на должниците, а во колоната „пасива“ — состојбата на поверителите;

2) во делот — Запаси — се внесува, и тоа:

— под ред. бр. 1 — Состојбата според завршната сметка од претходната година — состојбата на запасите од контата на класите 3, 5 и 6 според завршната сметка на која е дадена согласност, односно според завршната сметка одобрена од надлежниот орган на претпријатието, ако на завршната сметка не е дадена согласност.

Ако претпријатието ги води запасите според постојаните (плански) цени претходно се врши исправка за разликата меѓу фактичните и постојаните цени (контата 39, 59 и 64);

— под ред. бр. 2 — Состојбата на крајот на пресметковниот период — се внесува состојбата на запасите на крајот на пресметковниот период за кој се поднесува извештајот, и тоа според фактичната цена на набавката, односно фактичната цена на чинието;

— под ред. бр. 3 — Зголемување на запасите — и ред. бр. 4 — Намалување на запасите — се внесува зголемувањето односно намалувањето на запасите од класите 3, 5 и 6 на крајот на пресметковниот период во однос на состојбата на овие запаси според завршната сметка од претходната година;

3) во делот — Пресметка на придонесот за посебните општествени фондови — се внесува, и тоа под ред. бр. 1 — Придонес за кадрови — основницата, нормата и износот на придонесот за кадрови, а под ред. бр. 2 — се внесуваат придонесите за посебните општествени фондови предвидени во чл. 20 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации.

VIII. Во обрасците наведени во точ. II од ова упатство во делот за периодичната пресметка еднообразно се пополнуваат следниве елементи:

1) како „Реализација“ се подразбираат приходите на претпријатијата од чл. 12 точ. 1, 2, 3 и 9 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации (контата 75, 76 и 77).

Претпријатијата задолжително ја внесуваат во периодичната пресметка вкупно остварената реализација до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето.

Претпријатијата што во свој состав имаат погонски и деловни единици за кои не се врши самостојно пресметување на вкупниот приход се должни во периодичната пресметка да ја внесат вкупно остварената реализација до крајот на пресметковниот период како за самото претпријатие, така и за своите деловни и погонски единици.

Реализацијата по работите на извоз и вршење услуги во странство се искажува по издадените фактури, без обзир дали е извршена наплатата, а по работите на застапување странски фирми се искажува во височина на износите стасани за наплата по издадените фактури без обзир дали е извршена наплатата. Вредноста на реализацијата се пресметува според двојниот званичен курс исправен за диспартитот (пресметковен курс) и со примена на прописаните коефициенти. Разликите што ќе се јават при пресметката на разликите во цените по извозот, ја зголемуваат односно намалуваат реализацијата на пресметковниот период во кој претпријатието ја извршило спомнатата пресметка со банката.

Средствата дадени на стопанската организација на име дотација или за санација се сметаат како реализација само ако давателот не определил поинаква намена;

2) како „Вонредни приходи“ се подразбираат приходите од чл. 12 точ. 4—8 и 10—13 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, настанати од почетокот на годината

до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето. Како позитивна разлика на наплатените договорени казни, пенали и затезни интереси се смета позитивната разлика меѓу платените и наплатените износи за време од 1 јануари 1956 година до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето;

3) како „Вонредни расходи“ — се внесуваат расчленето, и тоа:

— издатоците што имаат карактер на лични примања според чл. 16 точ. 5, 8 и 9 и евентуално точ. 7 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

— придонесот за социјално осигурување на овие издатоци;

— придонесот за станбена изградба на овие издатоци;

— другите вонредни расходи според чл. 16 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, вклучувајќи ги тука и материјалните издатоци од точ. 5 на истиот член.

Во периодичната пресметка се внесуваат сите вонредни расходи настанати од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето;

4) како „Издатоци за услуги од други лица“ — се подразбираат издатоците од чл. 18 точ. 2 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

5) како „Други издатоци“ што се признаваат како материјални трошоци — се внесуваат расчленото, и тоа:

— трошоците што имаат карактер на лични примања, според чл. 18 точ. 5—9, 12 и 13 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

— придонесот за социјално осигурување на издатоците според точ. 12 од истиот член;

— придонесот за станбена изградба на издатоците според точ. 12 од истиот член;

— трошоците што имаат карактер на доход според чл. 18 точ. 4, 10 и 11 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

6) како „Покритие на загубата на други погони“ — се подразбираат износите што претпријатијата во смисла на чл. 59 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, ги одобруваат односно дозначуваат на име покритие на загубата на погонот за кој самостојно се врши пресметувањето на вкупниот приход, подразбирајќи ги тука и продавниците на производните претпријатија.

Претпријатијата што во свој состав имаат погонски и деловни единици што самостојно го вршат пресметувањето на вкупниот приход, како и самите погонски и деловни единици ги доставуваат на банката кај која имаат жиро сметка извештај за периодичната пресметка и бруто биланс, откога претходно ќе се пресмета вкупниот приход за претпријатието како целина и ќе се поккријат евентуалните загуби во одделни погонски односно деловни единици. Како потврда дека овој услов е исполнет, во заглавјето на извештајот за периодичната пресметка, како на погонските и деловните единици, така и на претпријатијата, се става клаузалата: „Извршено пресметување за претпријатието како целина“;

7) како „Зголемување на добивката“ — се внесува разликата меѓу износот на придонесот за социјално осигурување пресметан по погонската норма од онаа што е пропишана со сојузниот општествен план како и другите износи што ја зголемуваат добивката која не подлежува на сојузно оданочување;

8) како „Покритие на загубата“ — се подразбираат износите што служат за покритие на загубата. За оваа цел претпријатието ги користи средствата на резервниот фонд и средствата за самостојно располагање, примените дотации или средства за санација односно платите до износот утврден со важечките прописи.

Едновременно со поднесувањето на извештајот за периодичната пресметка претпријатието е должно ги користењето на средствата од резервниот фонд

Број на жиро сметката _____
Претпријатие _____
Место и околина _____

Образец „Д-селскостопанство“
Стопанска гранка _____

ИЗВЕШТАЈ

за периодичната пресметка и расподелба на вкупниот приход
за периодот од 1 јануари до _____ 195— год.

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА

Ред. број	Број на конто	Е л е м е н т и	До крајот на претх. пресмет. период	Во овој пресмет. период	Вкупно до крајот на пресмет. период	Сметка во ОЕ
1	2	3	4	5	6	7
А. Пресметка на вкупниот приход						
1		Реализација				
2		Разлика на вредноста на запасите од сопственото производство и разлика во вредноста на стадото				
3		Вонредни приходи				
4		Вкупно (1 до 3, или 1 плус 3 минус 2)				
5		Вонредни расходи:				
		а) лични примања (точ. 5, 8 и 9 чл. 16 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. орган.);				
		б) придонес за соц. осигурување на издатоците под а)				
		в) придонес за станбена изградба на издатоците под а);				
		г) други вонредни расходи				
6		Вкупен приход (4 минус 5)				
Б. Пресметка на доходот						
7		Вредност на потрошените материјали (точ. 1 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. организации)				
8		Издатоци за услуги на други лица (точ. 2 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. организации)				
9		Други издатоци што се признаваат како материјални трошоци:				
		а) што имаат карактер на лични примања (точ. 5 до 9 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. организации)				
		б) други издатоци (точ. 4, 10 и 11 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. орг.)				
10		Амортизација				
11		Вкупно (7 до 10)				
12		Доход (6 минус 11)				
13		Загуба (11 минус 6)				
В. Расподелба на доходот						
14		Интерес на кредитот за обртни сред.				

1	2	3	4	5	6	7
15		Интерес на основните средства				
16		Данок на промет				
17		Земјарина				
18		Придонеси и членарини				
19		Надоместок на студ. и на учениците на средни школи				
20		Надоместок за првите 7 дена неспособност за работа				
21		Надоместок за одвоен живот				
22		Стип. по договор до 31 XII 1955 г.				
23		Ануитети				
24		Резервен фонд				
25		Вкупно (14 до 24)				
26		Остаток на доходот (12 минус 25)				
27		Загуба (25 минус 12 или 13 плус 25)				
28		Покритие на загубата				
29		Плати со придон. за социј. осигур. и со придон. за стан. изградба				
30		Средства за самостојно располагање				
31		Вкупно (29 до 30 = 26)				
Г. Примени награди и средства што не влегуваат во вкупниот приход						
32		За наградување:				
		а) награди				
		б) придонес за социјално осигур.				
		в) придонес за станбена изградба				
33		За самостојно располагање				
Д. Расподелба на платите						
34		Премии на работниците и служб.				
35		Плати на работниците и служб.				
36		Придонес за социјално осигурување				
37		Придонес за станбена изградба				
38		Резервен платен фонд				
39		За самостојно располагање				
40		Вкупно (34 до 39)				
Е. Расподелба на средствата за самостојно располагање (30+33+39)						
41		Резервен фонд				
42		Инвестиционен фонд				
43		Фонд за самостојно располагање				
44		Фонд на обртните средства				
45		Други фондови				
46		Вкупно (41 до 45)				
47		Реализиран доход				
48		Непокриени трошоци				

II. ПОВАРУВАЊА И ОБВРСКИ

(во полни износи, без пари)

Ред. број	Опис	Состојба на крајот на пресмет. период			
		Број на контото	Активна	Број на контото	Пасивна
1	2	3	4	5	6
1	Банка	101		20,97	
2	Купувачи	12		12	
3	Добавувачи	22		22	
4	Односи со погоните и со деловните единици	16		16	
Света:					

III. ЗАПАСИ

(во полни износи, без пари)

Ред. број	Состојба на запасите	Сировини, материјали, ситен инвентар и друго кл. 8	Недовршено производство и полупр. кл. 5	Готови производи кл. 6	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6
1	Состојба според завршната сметка од претходната година				
2	Состојба на крај на пресметковниот период				
3	Зголемување на запасите (2 минус 1)				
4	Намалување на запасите (1 минус 2)				

IV. ПРЕСМЕТКА

на придонесот за посебните општествени фондови од 1 јануари до 195— год.

Ред. број	Опис	Осно-вица	%	Износ на придонес.	Упла-тено	Останува за уплата
1	2	3	4	5	6	7
1	Придонес за кадрови					
2	Придонес за:					

Вкупно:

195— год. Раководител на книговодството, Директор на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

Пополнува банката

Примено 195— год.
Контролирал
Книжено во ОЕ 195— год.
Книжил

Број на жиро сметката
Претпријатие
Место и околина

Образец „Д-општи земјодел-ски задруги“
Стопанска граница

ИЗВЕШТАЈ

за периодичната пресметка и распределба на вкупниот приход за периодот од 1 јануари до 195— год.

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА

Ред. број	Број на контото	ЕЛЕМЕНТИ	До крајот на претход. пресмет. период	Во овој пресметков. период	Вкупно до крајот на пресмет. период	Сметка во ОЕ
1	2	3	4	5	6	7
А. Пресметка на вкупниот приход						
1		Реализација				
2		Разлика на вредноста на запасите од сопственото производство и разлика во вредноста на стадото				
3		Вонредни расходи				
4		Вкупно (1 до 3 или 1 плус (3 минус 2))				
5		Вонредни расходи: а) лични примања (точ. 5, 8 и 9 чл. 16 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. организац.) б) придонес за соц. осигурув. на издатоците под а); в) придонес за станбена изградба на издатоците под а) г) други вонредни расходи				
6		Вкупен приход (4 минус 5)				
Б. Утврдување на добивката						
7		Вредност на потрошените материјали				
8		Издатоци на услуги од други лица (точ. 2 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. организации)				
9		Набавна вредност на стоките				
10		Други издатоци што се признаваат како материјални трошоци: а) што имаат карактер на лично примање (точ. 5 до 9, 12 и 13 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стопанските организации)				

	3	4	5	6	7
	б) придонес за соц. осигурув. на из- датоците според точ. 12				
	в) придонес за станбена изградба на издатоците според точ. 12				
	г) други издатоци (точ. 4, 10 и 11 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стопанските организации)				
11	Интерес на обртните средства				
12	Амортизација				
13	Интерес на основните средства				
14	Земјарина				
15	Други придонеси и членарини				
16	Плати на лицата во работен однос со задругата				
17	Придонес за социјално осигурување				
18	Придонес за станбена изградба				
19	Данок на промет				
20	Надоместок за првите 7 дена неспо- собност за работа				
21	Надоместок за одвоен живот				
22					
23	Ануитет				
24	Резервен фонд				
25	Вкупно (7 до 24)				
26	Добивка (6 минус 24)				
27	Покритие на загуб. на други погони				
28	Остаток на добивката (25 минус 27)				
29	Загуба (25 минус 6)				
30	Покритие на загубата				
	В. Распределба на добивката				
31	50% од добивката во инвест. фонд				
32	Дел од добивката за буџетот на оп- штината				
33	Дел од добивката за самостојно ра- спологање				
34	Учество на задругата во добивката				
35	Вкупно (31 до 34)				

	1	2	3	4	5	6	7
	Г. Примени награди и средства што не влегуваат во вкупниот приход						
36	За наградување на лицата во рабо- тен однос: а) награди б) придонес за соц. осигурување в) придонес за станб. изградба						
37	За самостојно располагање						
	Д. Распределба на средствата за са- мостојно располагање (ред. бр. 33, 34 и 37)						
38	Учество во добивката на лицата во работен однос						
39	Придонес за социјално осигурување						
40	Придонес за станбена изградба						
41	За ристорно на задругарите						
42	Фондови на задругата: а) инвестиционен фонд б) резервен фонд в) фонд за самостојно располагање г) фонд на обртните средства д) други фондови						
43	Вкупно (38 до 42)						
44	Реализиран доход						
45	Непокриени трошоци						

II. ПОВАРУВАЊА И ОБВРСКИ

(во полни износи, без пари)

Состојба на крајот на пресмет. период					
Ред. број	Опис	Број на контото	Активна	Број на контото	Пасивна
1	2	3	4	5	6
1	Банка	101		20.97	
2	Купувачи	12		12	
3	Добавувачи	22		22	
4	Односи со погон. и со делов. еди- ници	16		16	
5	Парични удели на задругарите			98	
6	Вкупно:				

III. ЗАПАСИ

(во полни износи, без пари)

Ред. број	Опис	Сировини, материјали, ситен инвентар и друго кл. 3	Недовршено производство и полу-производи кл. 5	Готови производи кл. 6	Вкупно
1	2	3	4	5	6
1	Состојба по завршната сметка од претходната година				
2	Состојба на крајот на пресметковниот период				
3	Зголемување на запасите (2 минус 1)				
4	Намалување на запасите (1 минус 2)				

IV. ПРЕСМЕТКА

на придонесот за посебните општествени фондови од 1 јануари до _____ 195— год.

Ред. број	Опис	Осно-випа	%	Износ на придонесот	Уплатено до 195	Останува за уплата
1	2	3	4	5	6	7

1 Придонес за кадрови
2 Придонес за:

Книговодител,

Управник,

195 г

во

Претседател на Управниот одбор,

Пополнува банката

Примено _____ 195 г.

Контролирал

Книжено во ОЕ _____ 195 г.

Книжил

Број на жиро сметката _____
Претпријатие _____
Место и околина _____

Образец „Д-трг“

Степанска гранка

ИЗВЕШТАЈ

за периодичната пресметка и расподелба на вкупниот приход за периодот од 1 I до _____ 195— год.

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА

Реден број	Број на контото	ЕЛЕМЕНТИ	До крајот на претходниот пресметковен период	Во овој пресметковен период	Вкупно до крајот на претходниот пресметковен период	Сметка во ОЕ
1	2	3	4	5	6	7
А. Пресметка на вкупниот приход						
1		Реализација				
2		Набавна вредност на продадените стоки				
3		Данок на промет				
4		Набавна вредност на продадените стоки со данокот на промет				
5		Остварена разлика во цената (1 минус 4)				
6		Распоредени трошоци на споредната дејност				
7		Вонредни приходи				
8		Вкупно (5 до 7)				
9		Вонредни расходи				
		а) лични примања (точ. 5, 8 и 9 чл. 16 од Ур. за расп. на вкуп. прих.)				
		б) прид. за соц. осигурување на издатоците под а)				
		в) прид. за станбена изградба на издатоците под а)				
		г) други вонредни расходи				
10		Вкупен приход (8 минус 9)				
Б. Утврдување на добивката						
11		Вредност на потрошените материјали според точ. 1 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих.				
12		Издатоци за услуги на други лица според точ. 2 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих.				
13		Други издатоци што се признаваат како материјални трошоци:				

Среда, 16 мај 1956

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ

Број 21 — Страна 385

1	2	3	4	5	6	7
	а) што имаат карактер на лични примања (точ. 5 до 9, 12 и 13 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих.)					
	б) придонес за соц. осигурување на издатоците според точ. 12					
	в) придонес за стан. изградба на издатоците според точ. 12					
	г) други издатоци (точ. 4, 10 и 11 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих.)					
14	Интерес на кредитот за обртни средства					
15	Амортизација					
16	Интерес на основните средства					
17	Земјарина					
18	Други придонеси и членарини					
19	Вкупно (11 до 18)					
20	Загуба (19 минус 10)					
21	Покритие на загубата					
22	Законски обврски:					
	а) надоместок за првите 7 дена неспособност за работа					
	б) надоместок за одвоен живот					
	в) зголемена норма на придонесот за соц. осиг.					
	г) резервен фонд					
	д) ануитет по долгорочниот кредит					
	е) награди на работн. и службен. за оствар. заштеди					
	е) стипендии по дог. до 31 XII 1955					
23	Средства за самостојно располагање					
	Од тоа:					
	а) 50% на претпријатието					
	б) 50% на општинскиот инв. фонд					
24	Вкупно (19 плус 22 плус 23)					
25	Платен фонд со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба од остварениот промет (...% на основницата од Дин.)					
26	Добивка (8 минус 24 плус 25)					
27	Покритие на загубата на други погони					
28	Остаток од добивката (26 минус 27)					

1	2	3	4	5	6	7
29	Зголемување на добивката					
30	Вкупна добивка за распределба (28 до 29)					
В. Распределба на добивката						
31	Сојузен данок на добивка од р. бр. 28					
32	Општествен инв. фонд на околицата					
33	Остаток од добивката (30 минус 31 плус 32)					
34	Учество на потрошувачите во до- бивката (...% од износот под ред. бр. 33)					
35	Премии на работниците и слу- жбениците за постигнати заштеди					
36	Општествен инв. фонд на општи- ната					
37	Буџет на околицата (општината)					
38	Остаток за сојузниот буџет и за општествените фондови на федера- цијата					
39	Вкупно: (31 плус 32 плус 34 до 38)					
Г. Примени награди и средства што не влегуваат во вкупниот приход на претпријатието						
40	За наградување на работн. и слу- жбениците: а) награди б) придон. за соц. осигурување в) придон. за стан. изградба					
41	За самостојно располагање					
Д. Распределба на платниот фонд според прометот						
42	Премии на работниците и службе- ниците					
43	Плати на работниците и службени- ците					
44	Придонес за социјално осигурување					
45	Придонес за станбена изградба					
46	Резервен платен фонд					
47	Средства за самостојно располагање					
48	Вкупно (42 до 46 = 25)					

1	2	3	4	5	6	7
Г. Распределба на средствата за самостојно располагање (р. бр. 23 плус 41 плус 47)						
49	Резервен фонд					
50	Инвестиционен фонд					
51	Фонд за самостојно располагање					
52	Фонд на обртните средства					
53	Други фондови на претпријатието					
54	Вкупно (49 до 53 = 23а + 41 + 47)					
55	Реализиран доход					
56	Непокриени трошоци					

II. ПРЕСМЕТКА НА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА

(само за трговијата на големо)

од 1 јануари до 195— година

- 1 Остварена добивка за распределба (ред. бр. 30) Дин.
- 2 Сојузен данок на добивка на износот под ред. бр. 28 "
- 3 Добивка по сојузното оданочување Дин.
- 4 За општествениот инвестиционен фонд на околицата
 - а) просечен износ на вложените средства Дин.
 - добивка под ред. бр. 3 × 100
 - б) % = " %
 - соодвет. дел на влож. средства
 - в) ... % на Дин. Дин.
 - г) ... % на Дин. Дин.
- 5 Дел на добивката по одбиток на фондовите Дин.
- 6 Средства за буџетот на околицата — општината:
 - а) вкупни плати остварени во 1955 г. Дин.
 - добивка под р. бр. 5 × 100
 - б) % = " %
 - соодвет. дел на платите оств. во 1955
 - в) ... % на Дин. Дин.
 - г) ... % на Дин. Дин.
- 7 Остаток за сојузниот буџет и за општествениот фонд на федерацијата Дин.

III. ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

(во полни износи, без пари)

Реден број	Опис	Состојба на крајот на пресмет. период			
		Број на контото	Активна	Број на контото	Пасивна
1	2	3	4	5	6
1	Банка	101		20,97	
2	Купувачи	12		12	
3	Добавувачи	22		22	
4	Односи со погоните и деловните единици	16		16	
Вкупно:					

IV. ЗАПАСИ

(во полни износи, без пари)

Реден број	Опис	Сировини, материјали, ситен инвентар и друго кл. 3	Недовршено производство и полуфабрикати кл. 5	Готови производи кл. 6	Вкупно
1	2	3	4	5	6
1	Состојба по завршната сметка од претходната година				
2	Состојба на крајот на пресметковниот период				
3	Зголемување на запасите (2 минус 1)				
4	Намалување на запасите (1 минус 2)				

V. ПРЕСМЕТКА

на придонесот за посебните општествени фондови од 1 јануари до 195— год.

Ред. бр.	Опис	Основа	%	Износ на придонесот	Уплачено до	Останува на заплата
1	2	3	4	5	6	7
1	Придонес за кадрови					
2	Придонес за:					
3						
4						

Вкупно:

195— год.

во

Раководител на книговодството.

Директор на претпријатието.

Претседател на Управниот одбор.

Пополнува банката	
Примено	195— год.
Контролирал	
Книжено во ОБ	195— год.
Книжил	

Број на жиро сметката —
Претпријатие —
Место и околина —

Образец „Д-продавница“
Стопанска гранка —

ИЗВЕШТАЈ

за периодичната пресметка и распределба на вкупниот приход
за периодот од 1 I до — 195—

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА

Ред. бр.	Број на конто	Е Л Е М Е Н Т И	До крајот на претход. пресметк. период	Во овој прет- ход. период	Вкупно до крајот на претход. период	Сметка во ДЕ
1	2	3	4	5	6	7

A. Пресметка на вкупниот приход

- 1 Реализација
- 2 Набавна цена на продадените стоки
- 3 Остварен рабат (1 минус 2)
- 4 Вонредни приходи
- 5 Вкупно (3 плус 4)
- 6 Вонредни расходи
- 7 Вкупен приход (5 минус 6)

Б. Распределба на вкупниот приход

- 8 Вредност на потрошените материјали (точ. 1 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. орг.)
- 9 Издатоци за услуги од други лица (точ. 2 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. организации)
- 10 Други издатоци што се признаваат како материјални трошоци:
 - а) што имаат карактер на лични примања (точ. 5 до 9 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. орг.);
 - б) други издатоци (точ. 4, 10 и 11 чл. 18 од Ур. за расп. на вкуп. прих. на стоп. организации)
- 11 Придонес за кадрови
- 12 Законски обврски:
 - а) надоместок за првите 7 дена неспособност за работа;
 - б) надоместок за одвоен живот
- 13 Плати според тарифниот правилник
- 14 Придонес за социјално осигурување
- 15 Придонес за станбена изградба

1	2	3	4	5	6	7
16	Вкупно (8 до 15)					
17	Добивка (7 минус 15)					
18	Загуба (16 минус 7)					
19	Покритие на загубата					
В. Распoделба на добивката						
20	Општествен инвестиционен фонд на околицата во седиштето на продавницата					
21	Плати од добивката (според нормата =%)					
22	Придонес за соц. осигурување					
23	Придонес за станбена изградба					
24	Општеств. инв. фонд на општ. во седиштето на продавницата					
25	Буџет на општината во седиштето на продавницата					
26	Вкупно (20 до 25)					
27	Реализиран доход					
28	Непокриени трошоци					

II. ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

(во полни износи, без пари)

Реден број	Опис	Сметка на арај на претход. период			
		Број на конто	Актив	Број на конто	Пасив
1	2	3	4	5	6
1	Банка	101		20,97	
2	Купувачи	12		12	
3	Добавувачи	22		22	
4	Односи со погоните и со деловните единици	16		16	
	Вкупно:				

III. ЗАПАСИ
(во полни износи — без пари)

Ред. број	Опис	Сировина, материјали, ситен инвентар и друго кл. 3	Недовршено производство и полупроекти кл. 5	Готови производи кл. 6	Укупно
1	2	3	4	5	6

- 1 Состојба според завршната сметка од претходната година
- 2 Состојба на крајот на пресметковниот период
- 3 Зголемување на запасите (2 минус 1)
- 4 Намалување на запасите (1 минус 2)

IV. ПРЕСМЕТКА

на придонесот за општествените фондови од 1 јануари до _____ 195— год.

Ред. број	Опис	Осно-вица	%	Износ на придонесот	Упла-тено	Останува за уплата
1	2	3	4	5	6	7

1 Придонес на кадрови

2 Придонес за:

..... 195 .. г. Раководител Директор
у на книговодството, на претпријатието,

Пополнува банката	
Примено _____	195— г.
Контролирал _____	
Книжено во ОЕ _____	195— г.
Книжил _____	

Претседател на управниот одбор,

Број на жиро сметката _____
Претпријатие _____
Место и околина _____

Образец „Д — паучалисти“
Стопанска гранка _____

ИЗВЕШТАЈ

за периодичната пресметка и расподелба на вкупниот приход за периодот од 1 јануари до _____ 195— год. и за извршеното инвентарисање на _____ 195— год.

A. ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

Ред. број	Елементи	До крајот на претходниот пресметковен период	Во овој пресметковен период	Вкупно до крајот на пресметковен период	Сметка во ОЕ
1	2	3	4	5	6
1	Вкупен приход				
2	Материјални трошоци				
3	Амортизација				
4	Паучални износи: а) Општест. инв. фонд на општината б) интерес на осн. средства в) земјарина г) придонес на буџетот на општ. д) данок на промет				
5	Интерес на кредит. на обрт. средств.				
6	Придонеси и членарини				
7	Придон. на задолж. фонд на дуканот				
8	Законски обврски: а) надоместоци за првите 7 дена неспособност за работа б) ануитет				
9	Вкупно (2 до 8)				
10	Остаток на вкуп. приход — платниот фонд со придон. за соц. осигурување и придон. за стан. изградба (1 минус 9)				
11	Загуба (9 минус 1)				

В. СОСТОЈБА НА ПОПИСОТ

Реден број	Опис	Состојба на ден.....195.....	Состојба на крајот на пресметковн. период
1	2	3	4

I. Актива

- Основни средства
- Готовина
- Должници
- Стоки
- Вкупно актива

II. Пасива

- Фонд на основните средства
- Амортизационен фонд
- Кредит кај банката
- Поверители
- Вкупно пасива
- Чист имот
- Загуба
- Доход
- Загуба на крајот на пресметковниот период

195—

во

Книговодител,

Работоводител,

Пополнува банката
Издаден налог за наплата _____
Датум на наплатата _____
Потпис на службеникот _____

Број на жиро сметката _____
Претпријатие _____
Место и околија _____

Образец „Д“
Стопанска гранка _____

ИЗВЕШТАЈ

за периодичната пресметка и распределба на вкупниот приход
за периодот од 1 јануари до _____ 195— год.

I. ПЕРИОДИЧНА ПРЕСМЕТКА

Ред. број	Бр. на konto	ЕЛЕМЕНТИ	До крајот на претход. пресмет. период	Во овој пресмет. период	Вкупно до крајот на пресмет. период	Сметана во
1	2	3	4	5	6	7

A. Пресметка на вкупниот приход

- Реализација
- Вонредни приходи
- Вкупно (1 плус 2)

- Вонредни расходи
 - лични примања (точ. 5, 8 и 9 чл. 16 од Уредбата за распределба на вкупниот приход)
 - придонес за соц. осигурување на издатоците под а)
 - придонес за станбена изградба на издатоците под а)
 - други вонредни расходи

- Вкупен приход (3 минус 4)

B. Утврдување на добивката

- Вредност на попишаните материјали (точ. 1 чл. 18 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации)
- Издатоци за услуги од други лица (точ. 2 чл. 18 од Уредбата за расп. на вкуп. прих. на стоп. организации)
- Други издатоци што се признаваат како материјални трошоци:
 - што имаат карактер на лични примања (точ. 5 до 9, 12, 13 чл. 18 од Уредбата за расп. на вкуп. прих. на стоп. организации)
 - придонес за соц. осигурување на издатоците според точ. 12

Среда 390 — Број 21

ОДЛУКИ НА СОВЕТОТ НА ОБНУ

Среда 16. мај 1958

1	2	3	4	5	6	7
		в) придонес за станбената изградба на изд. според точ. 12				
		г) други издатоци (точ. 10 и 11 чл. 18 од Уредбата за расп. на вкуп. прих. на стоп. организации)				
9		Интерес на кредит. за обрт. сред.				
10		Амортизација				
11		Интерес на основните средства				
12		Земјарина				
13		Други придонеси и членарини				
14		Плати				
15		Придонес на социјално осигурување				
16		Придонес за станбена изградба				
17		Вкупни трошоци на ЦЧ (6 до 16)				
18		Данок на промет				
19		Цена на чинењето на реализираните трговски стоки, мат. и отпадници				
20		Вкупно (17 до 19)				
21		Добивка (5 минус 20)				
22		Покритие на загубата на друг. пог.				
23		Остаток на добивката (21 минус 22)				
24		Зголемување на добивката				
25		Вкупна добивка за распределба				
26		Загуба (20 минус 5)				
27		Покритие на загубата				
28						
		В. Распределба на добивката				
29		Сојузен данок на добивка од ред. бр. 23				
30		Отстапен данок на добивка за инвестициониот фонд				
31		Законски обврски од добивката				
		а) надоместок за првите 7 дена на неспособност за работа				
		б) надоместок за одвоен живот				
		в) зголемена норма на придонесот за соц. осигурување				
		г) резервен фонд				
		д) аудитет по долгорочниот кредит				

1	2	3	4	5	6	7
		г) награди на работн. и службен. за заштеда во материјали				
		е) стипендии по договорите до 31. XII. 1955 год.				
		ж) _____				
32		Придонесот за задолжителните фон. на претпријатието				
33		Плати од доб. со придон. за соц. осигурување и со придон. за станбена изградба (процент)				
34		Општествен инвестиционен фонд				
35		Средства за самостојно располагање				
36		Дел од добив. за буџетот на околии.				
37		Дел од добив. за буџет. на општ.				
38		Остаток на добив. за сојуз. буџет и за општест. фонд. на федерац.				
39						
40		Вкупно (29 до 38 = 25)				
41		Примени награди и средства што не влегуваат во вкупниот приход:				
		а) ... % за наградување				
		б) ... % за сам. располагање				
42		Г. Распределба на платите од добив. (р. бр. 33 + 31г + 41а)				
		а) премии и награди				
		б) плати над пл. според тар. прав.				
		в) придонес за соц. осигурување				
		г) придонес за станбена изградба				
		д) резервен платен фонд				
		е) за самостојно располагање				
		е) за фондовите на претпријатијата				
43		Вкупно [а) до е)]				
44		Д. Распределба на средствата на самостојно располагање (р. бр. 35 + 41б + 42г)				
		а) резервен фонд				
		б) инвестиционен фонд				
		в) фонд за самост. располагање				
		г) фонд за обртните средства				
		д) други фондови				
45		Вкупно [а) до д)]				
46		Плати во недовршеното производство и гот. производи				
47		Реализиран доход				
48		Непокрсени трошоци				

II. ПРЕСМЕТКА НА РАСПОДЕЛБАТА НА ДОБИВКАТА

од 1 јануари до — 195— год.

- 1 Остварена добивка за расподелба (ред. бр. 23) Дин.
 - 2 Сојузен данок на добивка (односно инвестиционен фонд за претпријатијата што се ослободени од плаќање на данокот на доход на износот под ред. бр. 23) Дин.
 - 3 Добивка по сојузното одначување Дин.
 - 4 Законски обврски од добивката Дин.
 - 5 Добивка по одбиток на законските обврски Дин.
 - 6 За плати од добивката (.....%) "
 - 7 Дел на добивката по одбиток на платите Дин.
 - 8 За општествениот инвестиционен фонд на околицата и за средствата за самостојно располагање на претпријатието
 - а) просечен износ на вложените средства Дин.
добивка ред. бр. 7 × 100
 - б) % =%
соодветен дел на влож. средства
 - в)% на Дин. Дин.
 - г)% на Дин. "
- Вкупно Дин.
- Од тоа:
- д)% за општествениот инвестиционен фонд на околицата
 - е)% за самостојно располагање Дин.
 - 9 Дел на добивката — по одбиток на фондовите Дин.
 - 10 Средства за буџетот на околицата — општината:
 - а) вкупни плати остварени во 1955 г. Дин.
добив. ред. бр. 9 × 100
 - б) % =%
соод. дел на платите од 1955 г.
 - в)% на Дин. Дин.
 - г)% на Дин. " Дин.
- Остаток за сојузниот буџет и за фондовите на федерацијата Дин.

III. ПОВАРУВАЊА И ОБВРСКИ

(во полни износи — без пари)

Состојба на крајот на пресмет. период

Редни број	О П И С	Број на контото	Актив	Број на контото	Пасив
1	2	3	4	5	6
1	Банка	101		20.97	
2	Купувачи	12		12	
3	Добавувачи	22		22	
4	Односи со погоните и со деловните единици	16		16	
Свега:					

IV. ЗАПАСИ

(во полни износи — без пари)

Редни број	О П И С	Суровини, материјали, ситен навртар и друго кл. 3	Недовршено производство и полупроизводи кл. 5	Готови производи кл. 6	Вкупно
1	2	3	4	5	6
1	Состојба според завршната сметка од претходната година				
2	Состојба на крајот на пресметковниот период				
3	Зголемување на запасите (2 минус 1)				
4	Намалување на запасите (1 минус 2)				

V. ПРЕСМЕТКА

на придонесот за посебните општествени фондови од 1 јануари до — 195— год.

Редни број	О П И С	Основна	%	Износ на придонесот	Уплатено до 195	Останува за уплата
1	2	3	4	5	6	7
1	Придонес за кадрови					
2	Придонес за:					
ВКУПНО:						

195— године

у

Раководител на књиговодството,

Директор на претпријатието,

Претседател на Управниот одбор,

Пополнува: банката

Примено 195— год.

Контролар

Књижено во ОЕ 195— год.

Книжи

Број на жиро сметката _____
Претпријатие _____
Место и околина _____

Прилог бр. 1
Стопанска гранка _____

ИЗВЕШТАЈ

за обврските на продавачката — порокот — градилиштето за периодот
од _____ до _____ 195 — год.

Реден број	ОПИСИТЕ НА БИЛИНГВИТЕ	Дел од добивката за инв. фонд и за бу- джетот на околината			Дел од доб. за инв. фонд и за буџетот на општината		
		Околина	Инв. фонд	Буџет	Место на општината	Инв. фонд	Буџет
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
4							

_____ 195 — год.
Во _____ Раководител
на книговодството, _____ Директор
на претпријатието,
• Претседател
на Управниот одбор,

Број на жиро сметката _____
Претпријатие _____
Место и околина _____

Образец „Б“
Стопанска гранка _____

БРУТО БИЛАНС

на ден _____ 195 — година

Реден број	НАЗИВ НА КОНТОТО	Позетна состојба на 1.1.1955 год. до		Промет од 1.1.1955 со поч. сос.		Салдо	
		дол- гува	поба- рува	дол- гува	поба- рува	дол- гува	поба- рува
1	2	3	4	5	6	7	8

_____ 195 — године
у _____
Раководител на книговодството, _____ Претседател
на Управниот одбор, _____ Директор
на претпријатието.

Број на жиро сметката _____
Претпријатие _____
Место и околина _____

Образец „У“
Стопанска гранка _____

ИЗВЕШТАЈ

за извршеното усогласување на уплатите и исплатите според чл. 3 од
Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите извр-
шени во периодот од 1 јануари до _____ 195 — год. (што се
однесуваат само на текушната година)

Реден број	О П И С	Исплати односно уплати извршени до крајот на прес- метовниот период		Разлика: повеќе или помалку спо- ред податоците од банката	
		Според книгоб. на прет- пријат.	Според подато- ците од банката	или +	Износ
1	2	3	4	5	6
1	Плати според тар. правил. и издат. според чл. 31 под б) од Ур. за расп. на вкупн. приход				
2	Издатоти што имаат карак- тер на лични примања (чл. 16 и 16 од Уред. за расп. на вкупниот приход)				
3	Плати од добивката и закон- ски обврски од добивката				
4	Придонес за социјално осигу- рување				
5	Придонес за станб. изградба				
6	Придонес за буџетот од плат.				
7	Придонес за кадрови				
8	Придонес за унапредување на производството				
9	Амортизација				
10	Интерес на основн. средства				
11	Данок на промет				
12	Земјарина				
13	Сојузен данок на добивка				
14	Остаток од добивката што и' припаѓа на федерацијата				
15	Уплата во буџетот на околин- јата — општината				
16	Општествен инвест. фонд на околината — општината				
17	Резервен фонд на претпријат.				
18	Инвестиционен фонд на претпријатието				
19	фонд за самост. располагање				
20	Други фонд. на претпријат.				
21					
22					

ЗАВЕЛЕШКА за покажаните разлики

Усогласувањето извршено на _____ 195 — год.
Потпис и печат на претпријатието _____ Потпис и печат на банката _____

Број на жиро сметката _____		Образец „Пр“ _____	
Претпријатието _____		Стопанска гранка _____	
Место и околина _____			

ИЗВЕШТАЈ				
за данокот на промет бр. _____				
Остварен данок на промет во времето од _____ до _____ 195_____				
Редни број	Вид на данокот	Износ на данокот на промет	На завршените производи	ЗАЕД-ЛЕШКА
1	2	3	4	5
1	Сојузен			
2	Републички			
3	Општински			
Вкупно: _____				

195_____ година	Раководител на комерцијалната служба,
во _____	на комерцијалната служба,
Раководител на книговодството,	

Пополнува банката
Издаден налог за наплата
Датум на наплатата
Потпис на службеникот

односно од фондот за самостојно располагање да ѝ предаде на банката и налог за пренесување на тие средства во корист на жиро сметката;

9) како „Примени награди и средства што не влегуваат во вкупниот приход на претпријатието“ — се подразбираат износите што ги примаат претпријатијата на име награди на саеми, изложби и сл. како и средствата што не влегуваат во вкупниот приход според посебните сојузни прописи. Покрај примените награди според чл. 14 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации ваму спаѓаат и средствата за самостојно располагање и за премии, според Одлуката за употреба на делот на динарските средства остварени со извоз на стоки и делот на заптните остварени при пресметувањето на разликата во цените за извршениот увоз и извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56).

18. Образецот „Д“ се пополнува на следниот начин:

дел 1 Периодичната пресметка:

— под ред. бр. 1 — Реализација — не се внесува интерната реализација (пренесувањето од класата 7 на класата 3, 4 и 5 за сопствени потреби);

— под ред. бр. 6 — Вредност на потрошените материјали — се внесува вредноста на потрошените материјали според чл. 18 точ. 1 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

— под ред. бр. 8а — претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници ги внесуваат издатоците од точ. II под 2 и точ. III под 1—3 од Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56), а претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, ги внесуваат издатоците од точ. III под 1, 2 и 4 од Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56);

— под ред. бр. 8г — претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Ју-

гословенските ПТТ ги внесуваат издатоците од точ. III под 3 од истата одлука;

— под ред. бр. 13 — Други придонеси и членарини — претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници — ги внесуваат издатоците од точ. II под 1 од споменатата одлука, а претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските ПТТ, издатоците од точ. III под 5 од споменатата одлука;

— под ред. бр. 14—16 — Плати со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба — претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници ги внесуваат издатоците од точ. IV под 1 и 2 од споменатата одлука, а претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските ПТТ ги внесуваат издатоците од точ. V под ред. бр. 1—4 од споменатата одлука.

Височината на одделни елементи на цената на чинењето од ред. бр. 6 до 16 се изнаоѓа со примена на коефициентите врз соодветниот елемент на цената на чинењето на вкупното производство.

Коефициентот од претходниот став се изнаоѓа на тој начин што цената на чинењето на реализираните производи и услуги под ред. бр. 17 (контото 70) се става во однос спрема вкупните трошоци на производството на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето (контото 49 минус контото 48) според следнава формула:

ред. бр. 17 колона 6

$K = \frac{\text{контото 49 минус 48}}{\text{ред. бр. 17 колона 6}}$

— под ред. бр. 18 — Данок на промет — се внесува данокот на промет што е содржан во реализацијата искажана под ред. бр. 1 — Реализација;

— под ред. бр. 21 — Добивка — во колоната 3 — Елементи — новинско-издавачките и издавачките претпријатија што во свој состав имаат продавници, ги внесуваат износите на остатокот од работот — добивката во смисла на точ. 5 од Одлуката за распределба на вкупниот приход на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56), а во колоната 6 ги вне-

суваат износот на добивката зголемен за износот означен во колоната 3;

— под ред. бр. 30 — Отстапен данок на добивка за инвестициониот фонд — претпријатијата што се ослободени од плаќање на сојузниот данок на добивка внесуваат дел од добивката што му одговара на износот на сојузниот данок на добивка.

Издавачките претпријатија под овој реден број посебно го внесуваат делот што го издвојуваат во фондот за унапредување на издавачката дејност, а посебно делот што го внесуваат во својот инвестиционен фонд во смисла на точ. 4 од Одлуката за распределба на вкупниот приход на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија;

— под ред. бр. 31 — Законски обврски од добивката — се внесува износот на законските обврски настанати од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето, но најмногу до височината на остатокот од добивката по сојузното оданочување;

— под ред. бр. 31г) — Резервен фонд — заедниците на електростопанските претпријатија го внесуваат придонесот за резервниот фонд пресметан по нормата што ја определува Заедницата на Југословенското електростопанство во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансите, според точ. V од Одлуката за распределба на вкупниот приход на Заедницата на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55);

— под ред. бр. 31ж) — празниот ред — го внесуваат претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници и претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — придонесот за фондот за наградување на персоналот на дирекциите и на Генералната дирекција на ЈЖ односно за фондот за наградување на работниците и службениците на Генералната дирекција на ПТТ и на нејзините посебни единици.

Извршените а непокриени законски обврски од добивката се покриваат од средствата на резервниот фонд, од средствата за самостојно располагање и на товар на платите до износот утврден со важечките прописи освен резервниот фонд, наградите на работниците и службениците за остварените заштеди, придонесот за фондот за наградување на персоналот на дирекциите и на Генералната дирекција на ЈЖ односно на Генералната дирекција на ПТТ и на нејзините посебни единици, како и ануитетот по долгорочниот кредит ако давателот на гаранцијата презел обврска дека во таков случај ќе го намира ануитетот;

— под ред. бр. 32 — Придонес за задолжителните фондови на претпријатието — рударските претпријатија ги внесуваат средствата за фондот за обновување и одржување резервите на рудно и друго минерално благо, а претпријатијата за експлоатација на нафта и претпријатијата за истражување ги внесуваат средствата за фондот за истражување на рудно и друго минерално благо. Средствата за овие фондови што произлегуваат од пресметката можат да се издвојат само до височината на остатокот од добивката по одбивање на законските обврски во смисла на одделот 8 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година;

— под ред. бр. 33 — Плати од добивката со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба — се внесува во колоната 3 процентот пресметан според Одлуката за утврдување на платите од добивката на стопанските организации во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56).

Претпријатијата за вршење административни и интелектуални услуги го внесуваат под овој реден број делот од добивката по одбивање на законските обврски издвоен за плати од добивката без ознака на процент.

Заедниците на електростопанските претпријатија под овој реден број ги внесуваат посебно средствата за фондот за наградување за спремност на електроенергетските постројки, а посебно износот за

плати од добивката на работниците и службениците на заедницата;

— под ред. бр. 34 — Општествен инвестиционен фонд — се внесува делот од добивката за општествениот инвестиционен фонд на околицата што се издвојува според Одлуката за утврдување делот од добивката што во 1956 година се издвојува за општествените инвестициони фондови и за средства за самостојно располагање на стопанските организации, како и за средства за буџетите на околиците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56). Новинско-издавачките и издавачките претпријатија овде внесуваат 50% од остатокот од добивката по издвојувањето на средствата за самостојно располагање на претпријатијата.

Претпријатијата што во својот состав имаат поголеми што се наоѓаат на подрачје на друга околица го внесуваат под овој реден број вкупниот износ за општествените инвестициони фондови на околиците, додека распределбата на одделни околии ја искажуваат на образецот „Прилог бр. 1“;

— под ред. бр. 35 — Средства за самостојно располагање — се внесува делот од добивката за средства за самостојно располагање на претпријатието пресметан според одлуката наведена во претходниот став.

Претпријатијата за вршење административни и интелектуални услуги, под овој ред. број ги внесуваат средствата за самостојно располагање што ги издвојуваат според чл. 124 во врска со чл. 144 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации. Новинско-издавачките и издавачките претпријатија го внесуваат делот од добивката што се пресметува со примена на процентот определен од народниот одбор на околицата во која е седиштето на претпријатието. Заедниците на електростопанските претпријатија ги внесуваат средствата за самостојно располагање на претпријатието што се пресметуваат со примена на процентот што го определува управниот одбор на Заедницата на југословенското електростопанство во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансите;

— под ред. бр. 36 — Дел од добивката за буџетот на околицата — се внесува делот од добивката за буџетот на околицата пресметан на начинот предвиден со Одлуката за утврдување делот од добивката што во 1956 година се издвојува за општествените инвестициони фондови и за средства за самостојно располагање на претпријатието, како и за средства за буџетите на околиците. Новинско-издавачките и издавачките претпријатија овде внесуваат друти 50% од остатокот на добивката по издвојувањето на средствата за самостојно располагање на претпријатието;

— под ред. бр. 37 — Дел од добивката за буџетот на општината — го внесуваат делот од добивката за буџетот на општината овие претпријатија кои според прописите за распределба на вкупниот приход ги уплатуваат непосредно средствата за буџетот на општината;

— под ред. бр. 39 — празниот ред — Заедниците на електростопанските претпријатија го внесуваат остатокот од добивката што им се отстапува на претпријатијата здружени во заедницата;

— под ред. бр. 46 — Плати во запасите на недовршено производство и на готови производи — се внесуваат платите во запасите на недовршено производство и на готови производи што се пресметуваат на тој начин што на платите во недовршеното производство од образецот бр. 5 (прилог кон завршната сметка за 1956) им се додаваат укалкулираните плати од контото 46 во периодот за кој се врши пресметувањето, а од добиениот збир ќе се одземат платите во реализираната цена на членењето искажани на редниот број 14 (пресметани со коефициент). Овие плати се внесуваат без придонесот за социјално осигурување и без придонесот за станбена изградба;

— под ред. бр. 47 — Реализиран доход — се внесува збирот што се добива со собирање на из-

носител под ред. бр. 4а), б) и в), под ред. бр. 8, 9, 11 — 16 и 18.

Ако претпријатието искажува загуба, реализираниот доход се изнаоѓа на тој начин што се собираат износите под ред. бр. 4а), б), в), ред. бр. 8, 9, 11—16 и 18, та од добиениот збир ќе се одземе загубата искажана под ред. бр. 26.

Ако добиениот остаток е позитивен, претставува реализиран доход, а ако е негативен претставува непокриени трошоци што се внесуваат под ред. бр. 48 — Непокриени трошоци.

2) Дел II — Пресметка на распределбата на добивката:

— под ред. бр. 4 — Законски обврски од добивката — се внесува вкупниот износ на законските обврски од добивката од ред. бр. 31 како и придонесот за задолжителните фондови на претпријатието од ред. бр. 32 делот I — Периодичната пресметка;

— под ред. бр. 6 — За плати од добивката — се внесува процентот за плати од добивката пресметан на начинот предвиден со Одлуката за утврдување на платите од добивката на стопанските организации во 1956 година и износот што се добива со примена на овој процент врз делот од добивката искажан под ред. бр. 5 на овој дел од образецот.

Претпријатијата што ги издвојуваат платите од добивката според процентот определен со посебни сојузни прописи го внесуваат тој процент под ред. бр. 6;

— под ред. бр. 8 — За општествениот инвестиционен фонд на околицата и за средства за самостојно располагање на претпријатието — се внесува под а) просечниот износ на вложените средства, а под б) соодветниот дел од просечниот износ на вложените средства, што се утврдуваат според Одлуката за утврдување делот од добивката што во 1956 година се издвојува за општествените инвестициони фондови и за средства за самостојно располагање на стопанските организации, како и за средства за буџетите на околиците. Под в) и г) — се внесуваат процентите од скалата на Сојузниот општествен план за 1956 година оддел 5 глава XVII како и основните врз кои се применуваат овие проценти. Под д) и е) — се внесуваат процентите определени со општествениот план на околицата во рамките на процентите определени со Сојузниот општествен план за 1956 година во оделот 5 главата XVII односно според посебните сојузни прописи за определени стопански организации;

— под ред. бр. 10 — Средства за буџетите на околицата — на општината — се внесуваат под а) вкупните плати остварени во 1955 односно во 1956 година, а под б) се внесува соодветниот дел од вкупните плати остварени во 1955 односно 1956 година што се утврдуваат според Одлуката за утврдување делот од добивката што во 1956 година се издвојува за општествените инвестициони фондови и за средства за самостојно располагање на стопанските организации, како и за средства за буџетите на околиците. Под в) и г) се внесуваат процентите од скалата на Сојузниот општествен план за 1956 година оддел 9 глава XVII и основните врз кои се применуваат овие проценти.

Претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници и на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — ги утврдуваат средствата за буџетот на околицата според вкупно остварените плати за изминатата година. Износот на овие плати се утврдува во смисла на одредбите од Одлуката за утврдување на платите од добивката на стопанските организации за 1956 година. Пресметаниот износ на средствата за буџетите на околиците се распределува на одделни околии спрема вкупно исплатените плати на претпријатијата на единиците односно на потоните во 1956 година на подрачјето на односните околии.

10. Образецот „Д-трг“ се пополнува на следниот начин:

1) Дел I — Периодична пресметка

— под ред. бр. 1 — Реализација — трговските и угостителските претпријатија и дуќани ја вне-

суваат, покрај реализацијата на стоките и на услугите од основната дејност, и реализацијата од споредните дејности;

— под ред. бр. 2 — Набавна вредност на продадените стоки — се внесува износот на набавната вредност на продадените стоки со сите зависни трошоци на стоките вклучувајќи го во овие трошоци и данокот на промет што претпријатијата го плаќаат при набавката на алкохолни пијалаци и други производи од приватни лица, додека данокот што претпријатието го плаќа на прометот на продадените производи — се внесува под ред. бр. 3 — Данок на промет.

Претпријатијата што имаат споредна дејност а не вршат посебна пресметка во смисла на чл. 85 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации ја внесуваат под овој реден број покрај набавната вредност на продадените стоки и цената на чинењето на услугите извршени на лица надвор од претпријатието (екстерна реализација).

Угостителските претпријатија и дуќани не го пополнуваат овој реден број, бидејќи вредноста на потрошените материјали ја внесуваат под ред. бр. 11;

— под ред. бр. 3 — Данок на промет — трговските и угостителските претпријатија и дуќани ги внесуваат износите на данокот на промет што како даночни обврзници ги плаќаат на вредноста на продадените стоки односно на извршените услуги;

— под ред. бр. 6 — Распоредените трошоци на споредната дејност — се пренесуваат пренесените износи и на товар на контото 52 — Производство во тек — во корист на контото 49 — Распоред на трошоците, посебно аналитичко konto — Распоредени трошоци на споредната дејност. Ова се однесува само на оние претпријатија што не вршат посебна пресметка во смисла на чл. 85 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

— под ред. бр. 18 — Други придонеси и членарини — трговските претпријатија на мало и угостителските претпријатија и дуќани го внесуваат придонесот за кадрови според нормите определени со сојузни односно републички прописи;

— под ред. бр. 22 — Законски обврски — се внесува износот на настанатите законски обврски од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето, а најмногу до височината што може да се покрие од остварениот вкупен приход;

— под ред. бр. 22 г) — се внесува износот на наградите на работниците и службениците за остварени заштеди, што се издвојува во смисла на чл. 39 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Извршените законски обврски а непокриени од остварениот вкупен приход се покриваат од средствата на резервниот фонд, од средствата за самостојно располагање и на товар на платите, до износот утврден со важечките прописи, освен придонесот за резервниот фонд, наградите на работниците и службениците за остварените заштеди и ануитетите по долгорочниот кредит, ако давателот на гаранција презел обврска дека во таков случај ќе го намира ануитетот;

— под ред. бр. 25 — Платен фонд според прометот — во колоната 3 се внесува процентот и основницата на кој се пресметува платниот фонд според прометот, а во колоната 6 износот што може да се покрие од остварениот вкупен приход;

— под ред. бр. 34 — Учество на потрошувачите во добивката — се внесува износот што трговските претпријатија и дуќани на мало го издвојуваат од добивката заради поделба на потрошувачите според прописите за учеството на потрошувачите во добивката.

Овој износ трговските претпријатија и дуќани на мало го издвојуваат и уплатуваат на посебна сметка кај банката во рамките на контата на разни фондови;

— под ред. бр. 35 — Премии за работниците и службениците за постигнатите заштеди — се внесува делот од добивката што се издвојува во смисла

на чл. 92 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

— под ред. бр. 37 — Будет на околицата (општината) — трговските претпријатија на големо го внесуваат делот од добивката по одбиток на придонесот за фондовите што го плаќаат во буџетот на околицата според одредбата на чл. 52 ст. 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

— под ред. бр. 38 — Остатокот за сојузниот буџет и за општествените фондови на федерацијата — трговските претпријатија на големо ја внесуваат преостанатата добивка по издвојувањето за буџетот на околицата;

— под ред. бр. 42 — Премии за работниците и службениците — се внесува износот што се издвојува од остварениот платен фонд според прометот во смисла на чл. 44 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56);

— под ред. бр. 55 — Реализиран доход — се внесува збирот што се добива со собирање на износите под ред. бр. 9а), б), в), ред. бр. 13, 14, 16—18, 22, 23, 25 и 26.

Ако претпријатието искажува загуба, тогаш реализираниот доход се изнаоѓа на тој начин што се собираат износите под ред. бр. 9а), б), в), ред. бр. 13, 14 и 16—18, та од добиениот збир ќе се одземе загубата искажана под ред. бр. 20.

Ако добиениот остаток е позитивен, претставува реализиран доход, и како таков се внесува под ред. бр. 55, а ако е негативен, претставува непокриени трошоци кои се внесуваат под ред. бр. 56 — Непокриени трошоци.

2) дел II — Пресметка на распределбата на добивката

— под ред. бр. 4 — За општествениот инвестиционен фонд на околицата трговските претпријатија на големо, од делот на добивката по сојузното оданочување ги пресметуваат средствата за општествениот инвестиционен фонд на околицата со примена на единствените норми определени во одделот 5 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година.

Пресметката на овие средства се врши во смисла на одредбите од Одлуката за утврдување на делот од добивката што во 1956 година се издвојува за општествените инвестициони фондови и за средства за самостојно располагање на стопанските организации, како и за средства за буџетите на околиците.

Износот пресметан на горниот начин му припаѓа во целост на општествениот инвестиционен фонд на околицата;

— под ред. бр. 6 — Средства за буџетот на околицата — на општината се пресметуваат тие средства со примена на единствените норми определени во одделот 9 главата XVII од Сојузниот општествен план за 1956 година.

Пресметката на овие средства се врши во смисла на одредбите од споменатата одлука.

При пресметувањето на овие средства под вкупни плати во 1956 година се подразбира збирот на вкупните плати според тарифниот правилник во 1955 година и на вкупните плати над платите според тарифниот правилник остварени во 1955 година, што се утврдува согласно точ. V и VI од Одлуката за утврдување на платите од добивката на стопанските организации за 1956 година.

Преостанатата добивка с приход на сојузниот буџет и на општествените фондови со кои управува федерацијата.

11. Образецот „Д-селско стопанство“, дел I — Периодична пресметка — се пополнува на следниот начин:

— под ред. бр. 2 — Разлика на вредноста на запасите од сопствено производство и разлика во вредноста на стадото — се внесува позитивната или негативната разлика меѓу вредноста на запасите на готови производи, на недовршеното производство и на материјалите за репродукција на крајот на пресметковниот период и извната вредност на почетокот на годината, како и разликата на вредно-

ста на прирастот односно на намалувањето на стадото за истиот период.

Селскостопанските организации ги внесуваат во извештајот за периодичната пресметка за својата селскостопанска дејност сите извршени трошоци настанати во текот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето а не само трошоците содржани во реализацијата;

— под ред. бр. 18 — Придонеси и членарини — се внесува придонесот за кадрови според нормите определени со сојузните односно републичките прописи.

Ако селскостопанската организација нема достаточен доход да ги покрие сите издатоци од ред. бр. 14 до 24, тие средства за антитети по долгорочниот кредит и придонесот за резервниот фонд ги внесува само до височината на остварениот доход;

под ред. бр. 36 — Придонес за социјално осигурување — се внесува придонесот за социјално осигурување пресметан според нормата определена од страна на околицкиот завод за социјално осигурување според зголемената односно намалената норма, односно според нормата определена со сојузниот општествен план;

— под ред. бр. 47 — Реализиран доход — се внесува збирот што се добива на тој начин, што се собираат износите под ред. бр. 5а), б) и в) ред. бр. 9 и 12.

Ако претпријатието искажува загуба, реализираниот доход се изнаоѓа на тој начин што се собираат издатоците под ред. бр. 5а), и в) и ред. бр. 9, и од добиениот збир ќе се одземе искажаната загуба под ред. бр. 27. Ако добиениот остаток е позитивен, претставува реализиран доход, а ако е негативен, претставува непокриени трошоци што се внесуваат под ред. бр. 48 — Непокриени трошоци.

XII. Образецот „Д-Општи земјоделски задруги“ — дел I — Периодична пресметка — се пополнува на следниот начин:

— под ред. бр. 1 — Реализација — се внесува остварената реализација од сите дејности што ги врши општата земјоделска задруга;

— под ред. бр. 2 — Разлика на вредноста на запасите од сопствено производство и разлика во вредноста на стадото — ги внесуваат износите само општите земјоделски задруги што во својот состав имаат економија за кои не се води посебно книговодство и тоа за селскостопанската дејност. Ова пополнување се врши на начинот како што е тоа објаснето во точ. XI од ова упатство.

При утврдувањето и распределбата на вкупниот приход општите земјоделски задруги ги внесуваат под ред. бр. 7—24 вкупните издатоци и трошоците настанати во текот на пресметковниот период а не само трошоците што се содржани во реализираните производи и услуги;

— под ред. бр. 7 — Вредност на потрошените материјали — општите земјоделски задруги ги внесуваат вкупните издатоци за потрошените сировини, материјалите и готовите производи;

— под ред. бр. 9 — Набавна вредност на стоки — општите земјоделски задруги ја внесуваат набавната вредност на продадените стоки (трговски) со зависните трошоци, вклучувајќи го тука и данокот на промет што го плаќаат задругите при набавката на алкохолни пијалоци и други производи од приватни лица.

Данокот на промет што го плаќаат задругите на вредноста на продадените стоки се внесува под ред. бр. 19 — Данок на промет;

— под ред. бр. 15 — Други придонеси и членарини — се внесува придонесот за задружните сојузи (котизацијата), придонесот за кадрови и членарините за коморите и стручните здруженија;

— под ред. бр. 16 — Плати на лицата во работен однос со задругата — се внесуваат платите и издатоците што се признаваат како плати за лицата што се во договорен однос со задругата;

— под ред. бр. 17 — Придонес за социјално осигурување — се внесува придонесот за социјално осигурување, пресметан според нормата според која задругата го плаќа овој придонес — според норма-

та определена со сојузниот општествен план, зголемена или намалена;

— под ред. бр. 19 — Данок на промет — се внесува данокот на промет што го плаќаат задругите како обврзници на вредноста на продадените стоки односно на извршените услуги;

— под ред. бр. 22 — во празниот ред — се внесуваат другите законски обврски како на пример стипендии на студентите и учениците на средни училишта според договорите склучени до 31 декември 1955 година.

Ако општите земјоделски задруги не остварат вкупен приход достаточен да ги покријат сите издатоци и трошоци настанати во периодот за кој се врши пресметувањето, ануитетот и резервниот фонд се внесуваат најмногу до височина што може да се покрие од остварениот вкупен приход;

— под ред. бр. 33 — Дел од добивката за самостојно располагање — се внесува износот што народниот одбор на општината и го отстапува на општата земјоделска задруга од делот на добивката што му припаѓа на буџетот на општината;

— под ред. бр. 44 — Реализиран доход — се внесува збирот што се добива со собирање на износите под ред. бр. 5а), б) и в), ред. бр. 10, 11, 13—24 и 26.

Ако задругата искажува загуба, реализираниот доход се изнесува на тој начин што се собираат износите под истите редни броеви освен износите под ред. бр. 26 — Добивката и од добиениот збир се одземат искажаната загуба под ред. бр. 29.

Ако добиениот остаток е позитивен, претставува реализиран доход и се внесува под ред. бр. 44, а ако е негативен — претставува непокриени трошоци, што се внесуваат под ред. бр. 45 — Непокриени трошоци.

III. Образецот „Д-Продавници“ дел I — Периодична пресметка:

— под ред. бр. 11 — Придонес за кадрови — се внесува придонесот за кадрови според нормата определена со сојузните односно републичките прописи;

— под ред. бр. 14 — Придонес за социјално осигурување — продавниците го внесуваат придонесот според нормата пресметана спрема сојузниот општествен план односно според зголемената или намалената норма;

— под ред. бр. 17 и 18 — матичното претпријатие го внесува во збирниот извештај износот на збирот на добивките односно загубите од поединечните извештаи без пребивање.

Искажаната добивка под ред. бр. 17 продавниците на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија не ја распределуваат во смисла на одредбите на точ. 5 од Одлуката за распределба на вкупниот приход на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија, бидејќи добивката во целост му припаѓа на претпријатието во чиј состав се тие;

— под ред. бр. 19 — Покритие на загубите — се внесува износот што за оваа цел го подмирува матичното претпријатие;

— под ред. бр. 21 — Плати од добивката — во колоната 3 се внесува процентот пресметан во смисла на Одлуката за утврдување на платите од добивката на стопанските организации за 1956 година;

— под ред. бр. 22 — Придонес за социјално осигурување — продавниците го пресметуваат придонесот на начинот објаснет за ред. бр. 14 од овој дел на образецот;

— под ред. бр. 27 — Реализиран доход — се внесува збирот кој се добива со собирање на износите под ред. бр. 10—15 и 17.

Ако се искажува загуба, реализираниот доход се пресметува на тој начин што се собираат износите под ред. бр. 10—15, и од добиениот збир се одземе искажаната загуба под ред. бр. 18.

Ако добиената разлика е позитивна, претставува реализиран доход и се внесува под ред. бр. 27, а ако е негативна — претставува непокриени трошоци и се внесува под ред. бр. 28 — Непокриени трошоци.

XIV. Образецот „Д-Паушалисти“ се пополнува на следниот начин:

A. Пресметка на вкупниот приход

— под ред. бр. 1 — Вкупен приход — се внесува остварената реализација според податоците од жиро сметката и благајната, а оние паушалисти што го водат книговодството по принципот на двојното книговодство под овој реден број го внесуваат износот од контото на реализацијата;

— под ред. бр. 2 — Материјални трошоци — се внесува износот кој се добива кога на почетната состојба на вредноста на запасите ќе се додадат издатоците за извршените набавки, и ќе се одбие вредноста на запасите на крајот на пресметковниот период утврдена со пописот (инвентарисањето);

— под ред. бр. 3 — Амортизација — се внесува пресметаната амортизација за времето од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето;

— под ред. бр. 4 — Паушални износи — се внесува соодветниот дел од паушалните обврски што се однесува на периодот од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето;

— под ред. бр. 5 — Интерес на кредитот за обртни средства — се внесува износот на пресметаниот интерес според извештајот за задолжителниот добиен од банката, и тоа од почетокот на годината до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето;

— под ред. бр. 6 — Придонеси и членарини — се внесуваат пресметаните износи на придонесот и членарината што се однесуваат на периодот од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период за кој се врши пресметувањето. Под овој реден број се внесува придонесот за кадрови;

— под ред. бр. 7 — Придонес за задолжителните фондови на дуќанот — трговските и угостителските дуќани ги внесуваат придонесите за задолжителните фондови — резервен и за средства за самостојно располагање, а занаетчиските дуќани и комуналните претпријатија и дуќани — само средствата за резервниот фонд.

B. Состојба на пописот

— под ред. бр. 3 — Должници — се внесуваат, покрај состојбата на должниците, и сите исплати извршени на тозар на доходот до крајот на пресметковниот период (исплатени аконтации за плати, уплатени аконтации на обврските спрема општествената заедница и сл.);

— под ред. бр. 9 — Поверители — се внесуваат, покрај состојбата на поверителите, и неуплатените обврски спрема општествената заедница што се однесуваат на периодот за кој се врши пресметувањето;

— под ред. бр. 11 — Чист профит — во колоните 3 и 4 се внесува износот кој се добива кога од износот под ред. бр. 5 ќе се одземе износот под ред. бр. 10. Ако износот под ред. бр. 10 е поголем од износот под ред. бр. 5, разликата претставува загуба и се внесува под ред. бр. 12;

— под ред. бр. 13 — Доход — во колоната 4 се внесува износот кој се добива и тоа:

а) кога од износот под ред. бр. 11 од колоната 4 ќе се одземе износот под ред. бр. 11 од колоната 3;
б) кога износот под ред. бр. 11 од колоната 4 ќе се собере со износот под ред. бр. 12 од колоната 3;

— под ред. бр. 14 — Загуба на крајот на пресметковниот период — во колоната 4 се внесува износот кој се добива и тоа:

а) кога од износот под ред. бр. 11 од колоната 3 ќе се одземе износот под ред. бр. 11 од колоната 4;
б) кога износот под ред. бр. 11 од колоната 3 ќе се собере со износот под ред. бр. 12 од колоната 4.

XV. Образецот „Б-Бруто биланс“ — се составува по основни (синтетички) konta и по задолжителни аналитички konta според прописите за книговодството на стопанските организации.

Во колоната 2 — Број на контото — задолжително се внесуваат броевите на контата од бруто билансот.

Во колоната 3 и 4 на образецот се внесуваат податоците од завршната сметка на претпријатието одобрена од страна на работничкиот совет, односно податоците од книговодствената состојба на крајот на претходната година.

Во колоната 5 и 6 на образецот се внесува прометот од 1 јануари до крајот на периодот за кој се поднесува бруто билансот, вклучувајќи ги и износите од почетната состојба како и книжењата во врска со пресметувањето и распределбата на вкупниот приход и на добивката до крајот на пресметковниот период за кој се поднесува извештајот.

XVI. Образецот „Пр — Извештај за данокот на промет“ — го поднесуваат претпријатијата што се задолжени на плаќање данок на промет во определени срокови за пресметување и за уплата на данокот на промет, врз основа на чл. 14 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации.

XVII. Образецот „У — Извештај за извршеното ускладување на уплатите и исплатите според чл. 3 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите“ — претпријатијата и го поднесуваат на банката во два примерка и тоа по истекот на секој месец, заради ускладување на исплатите на платите и другите издатоци за плати како и на уплатите на приходите на буџетите и фондовите. По извршеното ускладување банката му враќа еден примерок од образецот на претпријатието со потврда за извршеното ускладување.

Во колоната 3 на овој извештај претпријатијата ги внесуваат податоците за извршените исплати односно уплати од почетокот на годината до крајот на месецот за кој се поднесува извештајот.

XVIII. Претпријатијата што во смисла на чл. 2 од Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации и го поднесуваат на банката периодични пресметки тримесечно, ќе ја поднесат пресметката за I тримесечије на 1956 година според ова упатство најдоцна до 31 мај 1956 година.

На претпријатијата што извештајот за периодичната пресметка и го поднесуваат на банката во продолжен срок, продолжениот срок за поднесување извештај од претходниот став им се смета од 31 мај 1956 година.

XIX. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престануваат да важат: Упатството за поднесување извештај за времената периодична пресметка и бруто билансот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55) и Упатството за дополнително на Упатството за поднесување извештај за времената периодична пресметка и бруто билансот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/55).

XX. Ова упатство ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Бр. 2602

15 мај 1956 година

Белград

Го заменува Државниот секретар
за работи на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Попич, с. р.

251.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ ПОСТОЈАНОСТА НА БОЈОСУВАЊЕТО НА ТЕКСТИЛОТ И НА ТЕКСТИЛНИТЕ БОИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Испитување на текстилот. Постојаност на бојосувањето. Општи принципи на испитувањето JUS F.S3.010

Испитување на текстилот. Постојаност на бојосувањето. Сива скала за оценка на промената на бојосувањето JUS F.S3.011

Испитување на текстилот. Постојаност на бојосувањето. Сива скала за оценка на преминот на бојата врз бела тканина JUS F.S3.012

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето на перење. Рачно перење JUS F.S3.013

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето на перење. Механичко перење А JUS F.S3.014

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето на перење. Механичко перење Б JUS F.S3.015

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема потот JUS F.S3.016

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема водата JUS F.S3.017

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема водените капки JUS F.S3.018

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема морската вода JUS F.S3.019

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето на светлина JUS F.S3.020

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема трлањето JUS F.S3.021

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема капки од киселини JUS F.S3.022

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема капки од алкалии JUS F.S3.023

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема белење со хипохлорит JUS F.S3.024

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема белењето со водород супероксид JUS F.S3.025

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема мерцерирањето JUS F.S3.026

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема органските растворувачи JUS F.S3.027

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема варењето во лонец JUS F.S3.028

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето на топло утлеисување JUS F.S3.029

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема варењето во сода (тешко перење) JUS F.S3.030

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема дејството на сумпордиоксидот JUS F.S3.031

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема карбонизацијата со алуминиум хлорид JUS F.S3.032

Испитување на текстилот. Метода за оценување постојаноста на бојосувањето спрема карбонизацијата со сумпорна киселина JUS F.S3.033

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1956 година.

Бр. 1584

26 април 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

252.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАНДАРДНИ БРОЕВИ И ЗА СПЛОСНАТИ И КЛИНЕСТИ РАСЦЕПКИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Стандардни броеви: Бројчени вредности и дефиниции JUS A.A0.001

Стандардни броеви: Смерници за примена JUS A.A0.002

Сплоснати и клинесте расцепки JUS M.B2.301

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1956 година.

Бр. 1585

26 април 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

253.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Типизација на индукционите калеми (бобини) за патнички и товарни автомобили JUS N.P1.051

Дефиниции на поимите за карактеристиките на регулаторите на напонот на динамо (генератор) JUS N.P2.501

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јуни 1956 година.

Бр. 1586

26 април 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

254.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ТЕЛОВИ, ЗА БАКАР И ЗА БАКАРНИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Влечен челичен тел, обичен — Технички прописи за изработката и испораката JUS C.B6.010

Влечен тел од ниско јагленичен челик, специјален — Технички прописи за изработката и испораката JUS C.B6.011

Влечен челичен тел за термичка обработка и за специјална примена — Оквирни технички прописи за изработката и испораката JUS C.B6.012

Бакарни легури — Дефиниции на поимите, називи и класификација JUS C.D0.001

Бакарни легури — Означување JUS C.D0.002

Бакарни шипки, влечени, полни профили — Технички прописи за изработката и испораката JUS C.D3.020

Бакарни плочи, лимови и лепти — Технички прописи за изработката и испораката JUS C.D4.020

Бакарни цевки, влечени — Технички прописи за изработката и испораката JUS C.D5.020

Тркалест бакарен тел, за општи цели — Технички прописи за изработката и испораката JUS C.D6.020

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 август 1956 година.

Бр. 1647

3 мај 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

255.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЛИНЕСТИ РЕМЕНИ И РЕМЕНИЦИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Ременици за клинесте ремиња JUS M.C1.256

Бескрајни клинесте ремени JUS G.E2.050

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1956 година.

Бр. 1648

3 мај 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.